



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 30 декември 1970  
Скопје  
Број 32                      Год. XXVI

Претплатата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

236.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за формирање и употреба на средствата на фондовите на заедничките резерви,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декември 1970 година.

Број 03-5259  
28 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев**, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ФОРМИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

За обезбедување средства за намурување на минималните лични доходи на работниците и за санација на самостојните организации на здружениот труд, самостојните организации на здружениот труд се должни да издвојуваат од својот доход средства за фондовите на заеднички резерви на начин и под условите определени со овој закон.

Средствата на доходот од претходниот став се сметаат како средства на деловниот фонд привремено издвоени за посебни општествени намени и за времето додека се издвоени се изземаат од основицата за плаќање на обврските на средствата на деловниот фонд.

Обврската за издвојување на средства во фондовите на заеднички резерви не се однесува на самостојните организации на здружениот труд што вршат дејност во областа на образованието и воспитувањето, науката и културата, уметноста и забавата, здравството и социјалната заштита, физичката и техничката култура.

###### Член 2

Фондовите на заеднички резерви се формираат за подрачјето на општината (општински фонд) за територијата на Републиката (републички фонд).

Две или повеќе општини спогодбено можат да формираат заеднички фонд на заеднички резерви.

Фондовите на заеднички резерви имаат својство на правно лице.

###### Член 3

Со фондовите на заеднички резерви управуваат самостојните организации на здружениот труд кои се должни од својот доход да издвојуваат средства во фондовите.

Во управувањето со фондовите учествуваат и претставници на Стопанската комора на Македонија, соодветните асоцијации на работните организации и општествено-политичките организации.

Органи на управување на фондовите се: собрание и управен одбор.

Составот, начинот на избор и разрешувањето, како и начинот на работењето и меѓусебните односи на органите на управување се определуваат со статутот на фондот.

##### II. ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

###### Член 4

Приходи на фондовите се:

1) средствата што ги издвојуваат самостојните организации на здружениот труд според одредбите на овој закон;

2) средствата што им ги отстапуваат општествено-политичките заедници, работните и други организации;

3) средствата од кредити;

4) средствата од каматата по дадените кредити и од каматата на орочените средства; и

5) други приходи.

###### Член 5

Средствата од член 4, точка 1 на овој закон се пресметуваат од остварениот доход намален за износот на пресметаните лични доходи и законските и договорните обврски кои се однесуваат на работењето на оној од кого е остварен доходот (основицата за пресметување).

Средствата на републичкиот фонд се формираат по стапка од 1,5% од основицата за пресметување, а средствата на општинските фондови по стапка што ќе ја утврди општинското собрание на своја седница, но најмногу во висина од 3,5% од основицата за пресметување.

###### Член 6

Збирот на стапките од претходниот член претставува единствена стапка за работната организација.

###### Член 7

Одредбите од член 5 на овој закон се однесуваат и на самостојните организации на здружениот труд во состав на работна организација кои самостојно го утврдуваат и распределуваат доходот.

###### Член 8

Средствата на фондовите се уплатуваат во општината на чие подрачје е седиштето на работната организација односно седиштето на самостојната организација на здружениот труд.

## Член 9

Фондовите се должни од своите приходи да формираат резерви за исплата на минималните лични доходи кои во просек не можат да бидат помали од една третина од годишниот износ на исплатените минимални лични доходи на средствата на фондот за последните 3 години.

## Член 10

Право на користење на средства од фондовите на заедничките резерви имаат само самостојните организации на здружениот труд што издвојуваат средства во фондовите.

## Член 11

Средствата на фондовите се користат според програмата што ја донесува Собранието на фондот.

Со програмата задолжително се предвидуваат и средства за исплата на минималните лични доходи најмалку во износ кој бил исплатен за таа цел во претходната година.

## Член 12

Средствата на фондовите што се користат за санација на самостојните организации на здружениот труд можат да се користат и за преквалификација и други неопходни вложувања за запослување на вишокот на работници, утврден со санационата програма.

## Член 13

Средствата на фондовите можат да се одобруваат само во вид на кредит.

По исклучок, средствата на фондовите можат да се одобруваат без обврска за враќање за исплата на минималните лични доходи кога работната организација од остварениот доход, утврден со завршната сметка, не може да ги надомести исплатените договорни и законски обврски и минималните лични доходи на работниците.

## Член 14

Каматната стапка за кредитите дадени од средствата на фондовите не може да биде повисока од 1% од каматната стапка што фондовите им ја плаќаат на самостојните организации на здружениот труд што ги вложиле средствата.

Фондовите се должни да го определат рокот на враќањето на кредитите и каматната стапка на начин кој ќе овозможи навремено враќање на средствата на самостојните организации на здружениот труд.

## Член 15

Фондовите можат меѓусебно да се кредитираат и да ги здружуваат средствата.

## Член 16

Средствата што од својот доход ги издвоиле самостојните организации на здружениот труд во фондовите на заеднички резерви, фондовите ќе им ги вратат во рок од 10 години, во 7 еднакви годишни ануитети, по истекот на 3 години од уплатата, со каматна стапка од 3% годишно.

## Член 17

Фондовите на заеднички резерви на самостојните организации на здружениот труд можат да им издаваат обврзници за уплатените средства.

## Член 18

Самостојните организации на здружениот труд, сразмерно со средствата што од својот доход ги издвоиле во фондовите за заеднички резерви ќе учествуваат во распределбата на приходите што фондот ќе ги оствари од своето работење.

## Член 19

Обврската на фондот за враќање на средствата на самостојните организации на здружениот труд ќе се намали за износот на средствата што се дадени без обврска за враќање, сразмерно на средствата што тие ги уплатиле во Фондот.

## Член 20

Каматата на издвоените средства во фондовите ќе се пресметува од денот на издвојувањето на средствата, по истекот на секоја година.

## III. РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

## Член 21

Се основа Републички фонд за заеднички резерви.

Седиштето на Фондот е во Скопје.

## Член 22

Средствата на Републичкиот фонд што се формираат согласно со член 4 од овој закон се доделуваат на одделни работни организации преку општинскиот фонд.

Доделувањето на средства од Републичкиот фонд може да се услови со претходно доделување на средства од општинскиот фонд. Критериумите и условите под кои се доделуваат кредити од средствата на Републичкиот фонд се утврдуваат со статутот на Фондот.

## Член 23

Републичкиот фонд на самостојните организации на здружениот труд може да им ги враќа средствата и да им ја плаќа каматата и преку општинскиот фонд.

## Член 24

Статутот на Републичкиот фонд го донесува Собранието на Фондот, а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 25

Собранието на Републичкиот фонд го сочинуваат, покрај претставници на самостојните организации на здружениот труд, претставници на Стопанската комора на Македонија и претставници на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Собранието на Фондот од редот на своите членови избира Управен одбор.

## Член 26

Програмата на Републичкиот фонд од член 11 на овој закон и завршната сметка на фондот се доставуваат на увид на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 27

Финансиско-материјалните и административните работи на Фондот ги води административната служба на Фондот или банката што ќе ја определи Управниот одбор на Фондот.

## IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 28

Бројот на членовите и начинот на претставување на работните организации, начинот на нивниот избор, како и бројот на претставниците на Стопанската комора на Македонија, асоцијациите на работните организации и општествено-политичките организации за првите собранија на фондовите ги определува:

— за општинскиот фонд — соборите на работните организации на собранието на општината; и  
— за Републичкиот фонд — Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија.

## Член 29

Првото собрание на Републичкиот фонд ќе се свика до 31 јануари 1971 година.

## Член 30

Правата и обврските на постојните општински и републички заеднички резерви на стопанските организации и нивните средства се пренесуваат на соодветните фондови на заеднички резерви според положбата на 31-ХП-1970 година.

Дсколку пренесените средства се поголеми од пренесените обврски, тие првенствено ќе се користат за исплата на минималните лични доходи на работниците без обврска на враќање и за покривање на ненаплативи побарувања.

Дсколку обврските од работењето на средствата на заедничките резерви на стопанските организации се поголеми од правата и средствата што се пренесуваат на фондот на заеднички резерви, начинот на извршувањето на тие обврски се утврдуваат со закон. Со овој закон вишокот на обврските над пренесените права и средства не може да се пренесе на фондовите што се формираат со овој закон.

## Член 31

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации („Службен весник на СРМ“, бр. 24/61) и („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65 и 3/68) и Законот за употреба на дополнителните средства за заеднички резерви на стопанските организации („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65).

Одредбите од законите од претходниот став ќе се применуваат до формирањето на фондовите на заеднички резерви, а најдоцна до 31 декември 1970 година.

## Член 32

Овој закон влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 237.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА САМОУПРАВНО ДОГОВАРАЊЕ НА МЕГУСЕБНИТЕ РАБОТНИ ОДНОСИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за начинот и постапката за самоуправно договарање на меѓусебните работни односи во работните организации,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 декември 1970 година.

Број 03-5256  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА САМОУПРАВНО ДОГОВАРАЊЕ НА МЕГУСЕБНИТЕ РАБОТНИ ОДНОСИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## Член 1

Работните организации, во кои поради мал број членови на работната заедница не се избираат органи на управување, како и работните организации, во кои природата на здружениот труд бара посебен начин на уредување на меѓусебните работни односи (работни организации на услужните дејности, училишта, здравствени установи, културни и уметнички установи, спортски и други општествени организации и др.), можат да склучуваат посебни спогодби со кои, врз основа на самоуправно договарање, ги регулираат меѓусебните работни односи (во натамошниот текст: спогодба), на начин и постапка определени со овој закон.

## Член 2

Спогодба можат да склучат работните организации од исти или сродни дејности.

## Член 3

Постапка за склучување на спогодбата можат да покренат заинтересираните работни организации.

Иницијатива на постапката за склучување на спогодбата можат да покренат асоцијациите на работните организации, општинското собрание, општинскиот синдикален совет и Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

## Член 4

Постапката за склучување на спогодбата се смета дека е покрената доколку тоа го прифатат најмалку две работни организации.

## Член 5

Работните организации кои го прифатиле покренувањето на постапката за склучување на спогодбата, формираат заедничка комисија која изработува нацрт на спогодба.

## Член 6

Заедничката комисија го доставува нацртот на спогодбата до сите работни организации што го прифатиле покренувањето на постапката за склучување на спогодба.

Работната заедница на работната организација го разгледува нацртот на спогодбата по постапка утврдена за донесување на општите акти.

Забелешките на нацртот на спогодбата работната заедница на работната организација ги доставува на заедничката комисија најдоцна во рок од 30 дена од денот кога ѝ е доставен нацртот на спогодбата на разгледување.

Ако во рокот определен во претходниот став не се достават забелешки, се смета дека работната заедница на работната организација го прифаќа нацртот на спогодбата.

## Член 7

Заедничката комисија, во заедница со овластени претставници на работните организации кои го прифатиле покренувањето на постапката за склучување на спогодбата, ги разгледува примените забелешки од работните заедници на работните организации и изработува конечен текст на спогодбата најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот определен во член 6 став 3 од овој закон и ќе го достави на работните организации-учеснички во договарањето.

**Член 8**

Спогодбата ја усвојува работната заедница на работната организација на начин и постапка утврдени во законот и во статутот за донесување на општите акти.

**Член 9**

Спогодбата влегува во сила осмиот ден од денот кога работната организација донела одлука за усвојување на спогодбата (член 8), до колку со спогодбата не е определен друг рок.

**Член 10**

Работната организација одлуката за усвојување на спогодбата ја доставува до општинскиот орган на управата, надлежен за работите на трудот, најдоцна во рок од 8 дена од денот на усвојувањето.

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на трудот, за секоја примена одлука од работната организација за усвојување на спогодбата во рок од 8 дена ги известува сите работни организации-учеснички во договарањето.

Ако најдоцна во рок од два месеца од денот кога конечниот текст на спогодбата е доставен до општинскиот орган на управата, надлежен за работите на трудот, спогодбата не ја усвојува со своите одлуки најмалку две работни организации, се смета дека спогодбата не е склучена и не може да влезе во сила.

**Член 11**

Заедничката комисија му ја доставува спогодбата на чување на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на трудот.

Ако спогодбата се склучува меѓу работни организации од територијата на повеќе општини, со спогодбата се определува на кој општински орган на управата, надлежен за работите на трудот, ќе му се достави на чување конечниот текст на спогодбата.

Кон конечниот текст на спогодбата на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на трудот, му се доставуваат и сите материјали и списи кои се однесуваат на склучената спогодба.

Општинскиот орган на управата, определен врз основа на став 2 од овој член, за работната организација што ја усвоила спогодбата го известува општинскиот орган на управата, надлежен за работите на трудот, според седиштето на организацијата.

Со известieto од претходниот став се доставува и примерок од спогодбата.

**Член 12**

Спогодбата можат да ја усвојат и работните заедници на работните организации што не учествуваат во постапката за склучување на спогодбата, на начин пропишан во член 8 од овој закон.

**Член 13**

Измени и дополнувања на спогодбата се вршат според постапката определена за нејзиното донесување.

**Член 14**

Случаите и условите за престанок на важењето на спогодбата, како и начинот на истапувањето на одделни работни организации се утврдуваат во спогодбата.

**Член 15**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**238.**

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1971 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за водниот придонес во 1971 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 ноември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декември 1970 година.

Број 03-5265

28 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1971 ГОДИНА****Член 1**

Работните и други организации, граѓански правни лица и граѓаните што употребуваат и искористуваат вода за определени стопански или комунални цели или што испуштаат загадени води во 1971 година плаќаат воден придонес според одредбите на овој закон.

Обврзниците што плаќаат придонес од личен доход од земјоделска дејност во 1971 година наместо воден придонес плаќаат зголемен придонес од личен доход од земјоделска дејност. Средствата добиени со зголемување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност се користат за целите за кои се користи водниот придонес.

**Член 2**

Работните и други организации, граѓанските правни лица и граѓаните за употребената и искористена вода плаќаат воден придонес, во следните износи:

1. хидроелектраните и термоелектраните по 0,0025 динари за 1 квч произведена електрична енергија;

2. рударските и индустриските работни организации, како и рударските и индустриските погони на други стопански организации по 0,04 динари за 1 м<sup>3</sup> употребена или искористена вода;

3. работните организации што вршат занаетчиски дејности, граѓанските правни лица и граѓаните што вршат занаетчиски и други слични стопански дејности (влачарници, валавици, воденици и слично) по 0,0003 динари за 1 м<sup>3</sup> употребена или искористена вода; и

4. работните и други организации што вршат комунални дејности по 0,02 динари за 1 м<sup>3</sup> употребена или искористена вода, освен за водата што тие ја испорачуваат на други организации, на граѓанските правни лица и на граѓаните за кои овие се должни непосредно да плаќаат воден придонес.

Работните организации од други гранки и области на стопанството, чии погони произведуваат и електрична енергија, плаќаат воден придонес според износот утврден во точка 1 од претходниот став, доколку водата ја употребуваат или искористуваат исклучиво за производство на електрична енергија.

## Член 3

Работните и други организации, граѓанско-правните лица и граѓаните што испуштаат загадена вода од вршењето на стопанска дејност, за испуштената загадена вода плаќаат воден придонес во следните износи:

1. работните и други организации што се занимаваат со производство на јаглен, нафта, метали, целулоза, хартија, кожа, обувки и текстил, како и работните организации од областа на црната и обоената металургија и хемиската индустрија:

— по 0,02 динари за 1 м<sup>3</sup> испуштена загадена вода со отровни киселини или други отровни хемикалии;

— по 0,01 динари за 1 м<sup>3</sup> испуштена загадена вода со неотровни органски или аноргански материји;

2. сите други работни организации, граѓански-те правни лица и граѓаните по 0,02 динари за 1 м<sup>3</sup> испуштена загадена вода.

Работните и други организации од точка 1 на претходниот став, доколку загадената вода ја испуштаат во природни или вештачки водотеци без уреди за прочистување, плаќаат воден придонес во двоен износ.

## Член 4

Обврзниците на водниот придонес од член 3 на овој закон кои немаат уреди за мерење количествата на испуштените загадени води, плаќаат воден придонес за употребената или искористена и за испуштената загадена вода во единствен износ што се пресметува по 1 м<sup>3</sup> употребена искористена вода и тоа:

1. работните и други организации што се занимаваат со производство на јаглен, нафта и метали, како и работните организации од црната и обоената металургија по 0,052 динари за 1 м<sup>3</sup> вода;

2. работните организации од дрвната, прехранбената и друга индустрија што испуштаат загадени води со неотровни органски и аноргански материји — по 0,044 динари за 1 м<sup>3</sup> вода;

3. сите други работни организации, граѓанските правни лица и граѓаните по 0,03 динари за 1 м<sup>3</sup> вода.

## Член 5

Обврзниците од став 2, на член 1 од овој закон плаќаат зголемен придонес од личен доход од земјоделска дејност со 2% од катастарскиот приход.

## Член 6

Организациите од член 2 и 3 од овој закон водат евиденција за произведената електрична енергија, за употребената или искористената вода, како и за испуштените загадени води.

Употребената или искористената односно испуштената загадена вода се евидентира само еднаш, без оглед на тоа колку пати е употребена во технолошкиот процес на производството.

## Член 7

Работните организации и другите обврзници на воден придонес според овој закон, кои немаат инструменти за мерење на употребената или искористената вода, количеството на употребената или искористената вода ја утврдуваат според капацитетот на постројките за снабдување со вода, а сразмерно со степенот на искористеноста на производните капацитети за кои е употребена или искористена водата.

Капацитетот на постројките за снабдување со вода како и производниот капацитет за кој се употребува или искористува водата се утврдуваат според нивната инвестиционо-техничка документација, а до колку таква нема капацитетот го утврдува комисија што ја формира општинскиот орган на управата, надлежен за работите на водостопанството.

## Член 8

Обврзниците од член 2 и 3 на овој закон водниот придонес го пресметуваат и плаќаат за изминатиот месец најдоцна до 25 наредниот месец на чековната сметка на Републичкиот фонд за води.

Ако граѓаните и граѓанско-правните лица водниот придонес не го уплатат во рокот од претходниот став, наплатата на придонесот ќе се изврши присилно според прописите за придонесите и даноците на граѓаните.

Износот со кој е зголемен придонесот од личен доход од земјоделска дејност според член 5 на овој закон, како и присилно наплатениот воден придонес се уплатуваат во корист на Републичкиот фонд за води во рок од еден месец по извршената наплата.

## Член 9

Овој закон влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

239.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА И УСПЕХОТ НА МЛАДИТЕ

Се прогласува Законот за стимулирање талентираноста и успехот на младите,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24 декември 1970 година.

Број 03-5258  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН

## ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА И УСПЕХОТ НА МЛАДИТЕ

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој закон се уредува начинот на обезбедување материјални и други услови за стимулирање талентираноста на младите кои пројавуваат особен интерес, склоности и способности за поголеми научни, технички и уметнички دستигања и се утврдуваат формите за оддавање општествено признание на младите кои постигнале извонреден успех и напредок.

## II. ФОНД ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА НА МЛАДИТЕ

## Член 2

Се основа Републички фонд за стимулирање талентираноста на младите (Фонд).

Седиштето на Фондот е во Скопје.

## Член 3

Фондот има својство на правно лице.

## Член 4

Приходи на Фондот се:

- средствата што се обезбедуваат во Републичкиот буџет;
- средствата што ги даваат работните и другите организации;
- подароци, завештанија и други приходи;
- камати за средствата на Фондот вложени кај банката.

## Член 5

Средствата на Фондот се употребуваат за:

- финансирање на дополнителните програми што ги остваруваат училиштата, високошколските установи, работните и други специјализирани организации и стручни здруженија, со цел за проширување и продлабочување на знаењата на талентираните млади луѓе и задоволување на нивните интереси, склоности и способности за одделни области од науката, техниката, уметноста и другите видови дејности;
- финансирање на олимпијади, натпревари, изложби и други форми за оценување на постигнатите резултати на талентираните млади луѓе во областа на науката, техниката, уметноста и другите видови дејности што ги организираат работните и други специјализирани организации и стручни здруженија, а се од интерес за Републиката;
- спроведување наградни конкурси за постигнати извонредни резултати на талентираните млади луѓе во одделни области од науката, техниката, уметноста и другите видови дејности што ги распишува Фондот;
- давање стипендии на талентираните млади луѓе за продолжување на школувањето односно за стручно и научно усовршување или специјализација во земјата и странство;
- доделување награди на талентираните млади луѓе кои постигнале извонредни резултати на олимпијади, натпревари, изложби, наградни конкурси и други форми за оценување на постигнатите резултати на талентираните млади луѓе.

## Член 6

Корисници на средствата на Фондот можат да бидат:

- талентираните млади луѓе на кои им се доделува стипендија или награда од Фондот за постигнати извонредни резултати на олимпијади, натпревари, изложби, наградни конкурси и други форми за оценување на постигнатите резултати;
- училиштата, високошколските установи, работните и други специјализирани организации и стручни здруженија кои остваруваат дополнителни програми или организираат олимпијади, натпревари, изложби и други форми за оценување на постигнатите резултати на талентираните млади луѓе.

## Член 7

Средствата на Фондот се доделуваат, по правило, врз основа на конкурс.

## Член 8

За доделување на средства од Фондот одлучува Управниот одбор на Фондот. Средства од Фондот се доделуваат без обврска на враќање. Условите, мерилата, начинот и постапката за доделување на средства од Фондот се утврдуваат со Статутот на Фондот.

## Член 9

Средствата на Фондот се користат врз основа на годишен финансиски план, што го донесува Управниот одбор на Фондот. Со финансиски план средствата се распределуваат по намени и износи. На финансискиот план на Фондот дава согласност Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 10

За извршувањето на финансискиот план на Фондот се составува завршна сметка што ја утврдува Управниот одбор на Фондот, а ја одобрува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 11

Со Фондот управува Управниот одбор. Управниот одбор има најмалку 11 членови. Една третина од членовите на Управниот одбор ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а другите две третини ги сочинуваат претставници кои ќе ги делегираат работните и други организации што ќе се определат со статутот на Фондот. Делокругот на Управниот одбор се утврдува со статутот на Фондот.

## Член 12

Претседателот на Управниот одбор на Фондот го претставува и застапува Фондот и е наредбодател за извршување на финансискиот план на Фондот.

## Член 13

Фондот има статут. Со статутот на Фондот, покрај другото, се пропишуваат основните одредби за откривањето и стимулирањето на талентираните млади луѓе. Статутот на Фондот го донесува Управниот одбор на Фондот, а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 14

За начинот и постапката за откривање на талентираните млади луѓе, Управниот одбор на Фондот донесува посебен правилник.

## Член 15

На талентираните млади луѓе кои добиле награда од средствата на Фондот, Управниот одбор на Фондот им издава диплома. Обликот и содржината на дипломата и начинот на издавањето се утврдуваат со Статутот на Фондот.

## Член 16

Стручните и административните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура.

### III. ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ИЗВОНРЕДЕН УСПЕХ И НАПРЕДОК НА МЛАДИТЕ

## Член 17

За оддавање општествено признание за постигнат извонреден успех и напредок во усвојувањето и применувањето на знаењата од областа на науката, техниката, уметноста и другите видови дејности, основните училишта и училиштата за средно образование на учениците им доделуваат посебни дипломи и пофалници и тоа:

- диплома за завршено училиште со континуиран одличен успех по сите наставни области и проширени знаења во одделни наставни области;
- диплома за завршено училиште со континуиран одличен успех во одделни наставни области и проширени и продлабочени знаења во тие области;
- пофалница за завршено училиште со континуиран општ одличен успех.

## Член 18

За оддавање општествено признание за постигнати одличен успех и напредок во текот на студите, високошколските установи на студентите им издаваат: диплома за завршени студии со одличен успех и извонредни достигнувања во одделни дисциплини на науката, техниката, уметноста и другите видови дејности. Со смета дека студентот

ги завршил студиите со одличен успех ако неговата средна оценка на успехот на крајот на студиите изнесува најмалку 9.

#### Член 19

Одлуката за доделување диплома односно пофалница од член 17 и 18 на овој закон ја донесува органот определен со статутот на училиштето односно високошколската установа.

#### Член 20

Поблиски прописи за начинот на доделување на дипломите и пофалниците од член 17 и 18 на овој закон како и за обликот и содржината на дипломата односно пофалницата донесува републичкиот секретар за образование, наука и култура.

#### Член 21

Имињата на талентираните млади луѓе, на кои им е доделена диплома односно пофалница според одредбите на член 15, 17 и 18 од овој закон, ги објавува Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура преку јавните средства за информации секоја година на 2 август — Денот на Илинденското востание и одржување на Првото заседание на АСНОМ.

#### Член 22

Талентираните млади луѓе, на кои им е доделена диплома од член 15 или диплома односно пофалница од член 17 и 18 на овој закон, имаат право на првенство за:

— запишување во училиште односно високошколска установа од непосредно повисок степен во која се изучуваат дисциплините на кои дипломата или пофалницата се однесува;

— добивање стипендија или кредит за продолжување на школувањето односно за стручно или научно усовршување и специјализација;

— сместување во домови за ученици и студенти;

— запослување на соодветни работни места.

### IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 23

До донесување на статутот на Фондот првиот управен одбор го сочинуваат претседателот и членовите што ќе ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и претставници што ќе ги делегираат работните и други организации и нивни асоцијации што ќе ги определат Собранието на Социјалистичка Република Македонија со одлука.

#### Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### 240.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Се прогласува Законот за здравственото осигурување на населението, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година.

Број 03-5255

25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

#### Член 1

Здравственото осигурување на населението во Социјалистичка Република Македонија во 1971 година, ќе се спроведува според прописите за здравствено осигурување и за организација и финансирање на социјалното осигурување што се однесуваат на здравственото осигурување, а кои важат на 31 декември 1970 година.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила следниот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### 241.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките судски такси,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 декември 1970 година.

Број 03-5257

25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ

#### Член 1

Во Законот за републичките судски такси („Сл. весник на СРМ“ бр. 36/69) во чл. 3 став 3 се менува и гласи:

„Дел од приходите, во висина од 20% од судските такси од претходниот став, до 1975 година се издвојува за изградба, доградба, адаптација и поголеми поправки на судските згради, воспитно-поправните домови и затворите“.

По став 3 се додава став 4 кој гласи:

„Дел од приходите во висина од 25% од издвоените средства од судските такси од став 9 на овој член се издвојува за опрема на судовите, јавните обвинителства и воспитно-поправните домови“.

Сегашниот став 4 станува став 5.

По став 5 се додава нов став кој гласи:

„Средствата од став 4 на овој член се водат на посебна сметка на Републиката, а ќе се користат според програмата што ќе ја донесе Извршниот совет“.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

242.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ НА ПЕНЗИОНИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ РАБОТЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛЖНОСТИ ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за усогласување на пензиите на пензионираните работници кои работеле на определени должности во органите за внатрешни работи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година.

Број 03-5253  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

### ЗА К О Н

#### ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ НА ПЕНЗИОНИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ РАБОТЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛЖНОСТИ ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

##### Член 1

Старосните и инвалидските пензии на осигурениците кои се пензионирани како работници на определени должности во органите за внатрешни работи (член 58 и 59 од Основниот закон за пензиско осигурување), остварени заклучно до 31 декември 1967 година, а кои работеле на работи во органите за внатрешни работи, освен на работите на службата за државна безбедност и контролата на меѓународниот патнички промет, се усогласуваат така што за утврдување на новиот износ на усогласената пензија се зема основот кој му одговара на просечниот личен доход што работниците го оствариле во 1967 година, работејќи на исто или слично работно место на кое во моментот на пензионирањето осигурениците работеле.

На начин од претходниот став ќе се усогласат и семејните пензии на членовите на семејството на умрениот уживател на старосна или инвалидска пензија.

##### Член 2

Новиот пензиски основ се утврдува со примена на валоризирани фактори, посебно определени за преведените пензии според член 220-а од Основниот закон за пензиско осигурување, а посебно за пензиите остварени во раздобјето од 1965 до 1967 година, зависно од годината на пензионирањето, врз основа на распоредувањето на уживателите во групи определени според звањата и стручната спрема, чинот односно положбата и функцијата што уживателот на пензија ги имал во моментот на пензионирањето односно според осигуреничкиот разред по кој пензијата е преведена.

##### Член 3

Валоризационите фактори во смисла на член 2 од овој закон ги утврдува со пропис републичкиот секретар за внатрешни работи.

##### Член 4

Распоредувањето на уживателите на пензии во соодветните групи во смисла на член 2 од овој закон ќе го изврши по службена должност републичкиот секретар за внатрешни работи, за што на уживателот му се издава потврда за извршеното распоредување.

##### Член 5

Усогласувањето на пензиите според одредбите на овој закон ќе го извршат комуналните заводи за социјално осигурување, овластени за работите од инвалидско-пензиското осигурување.

##### Член 6

Средствата за покривање на усогласените пензии се обезбедуваат од фондот за инвалидско и пензиско осигурување на Републичката заедница за социјално осигурување и од републичкиот буџет во височина на разликата меѓу износите на пензиите што на уживателите на пензии им припаѓаат според член 3 од овој закон и износите на пензии што им припаѓаат според глава IV од Основниот закон за пензиско осигурување.

##### Член 7

Висината на средствата од член 6 на овој закон се пресметува еднаш годишно. Начинот на пресметување и роковите за покривање на овие обврски се утврдуваат спогодбено меѓу Републичкиот завод за социјално осигурување и Републичкиот секретаријат за финансии.

##### Член 8

Новите износи на пензиите следуваат од 1. 1. 1970 год. со тоа што и тие износи ќе се зголемат со примена на прописите донесени заради усогласување на пензиите за 1969 и 1970 год., во смисла на член 97 од Основниот закон за пензиско осигурување.

##### Член 9

Уживателите на пензии од член 1 на овој закон го задржуваат правото на остварената пензија на ден 31. XII. 1970 год. ако таа е поголема од пензијата што би се остварила со усогласување на пензиите според одредбите на овој закон.

##### Член 10

Усогласување на пензиите и определување на нови износи на пензиите ќе се изврши на сите затечени уживатели на старосни, инвалидски и семејни пензии.

##### Член 11

Овој закон влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.



243.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за воените инвалиди од војните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година.

Број 03-5254  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ**

## Член 1

Во Законот за воените инвалиди од војните („Службен весник на СРМ“, бр. 17/1969) во член 1, по зборовите „како и стручната контрола на истите“ се додаваат зборовите: „правото на надоместок на трошоците за време на патување и престојување во други места заради остварување на инвалидските права“.

## Член 2

Во член 3, точка 1 зборовите „160 динари“ се заменуваат со зборовите „200 динари месечно по член на семејството“.

Во точка 2 бројот „65“ се заменува со бројот „80“, а бројот „160“ се заменува со бројот „200“.

## Член 3

Во член 4 став 1 точка 1 бројот „300“ се заменува со бројот „400“.

Во точка 2 бројот „160“ се заменува со бројот „200“.

Во став 3 бројот „100“ се заменува со бројот „130“.

## Член 4

Во член 7, став 1 зборовите „намален за 67%“ се заменуваат со: „намален за 30% за личен доход од работен однос на брачниот другар на уживателот на инвалиднина, а за другите членови на домаќинството намален за 50%“.

Во член 7, став 2 зборовите „и тоа пензијата на уживателот на инвалиднина намалена за 33%, а пензијата на членот на домаќинството намалена за 70%“, се заменуваат со зборовите: „и тоа пензијата на уживателот на инвалиднина и неговиот брачен другар намалена за 30%, а пензијата на другите членови на домаќинството намалена за 50%“.

## Член 5

Во член 8, став 3 зборовите „според член 30 став 2 од Сојузниот закон и“ се заменуваат со зборовите „за 25%“.

## Член 6

Во член 14, став 1 бројот „285“ се заменува со бројот „400“.

## Член 7

По член 45 се додава нова глава VII која гласи: VII НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО“, и нов член 45а кој гласи:

„Висината на надоместокот во смисла на член 99 став 1 од Сојузниот закон изнесува 50 динари дневно“.

## Член 8

Глава VII станува глава VIII.

## Член 9

Во член 46 по зборовите „инвалидски принадлежности“ се додаваат зборовите: „и други парични примања“.

## Член 10

Овој закон влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

244.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА И ДОДАТОК НА ДЕЦА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за определување на стапката на придонесот за непосредна детска заштита и додаток на деца, што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година.

Број 03-5221  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА И ДОДАТОК НА ДЕЦА**

## Член 1

Во член 1 од Законот за определување стапката на придонесот за непосредна детска заштита и додаток на деца („Службен весник на СРМ“ бр. 3/68), бројот: „4,1“ се заменува со бројот: „3,5“.

## Член 2

Овој закон влегува во сила следниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

245.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## УКАЗ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата, што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година.

Број 03-5222 Претседател  
25 декември 1970 година на Собранието на СРМ,  
Скопје Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

## Член 1

Во Законот за финансирање на определени форми на општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 3/68 и 3/70 год.) во член 29, ст. 1, точка 1 бројот „350“ се заменува со бројот „400“, во точка 2 бројот „90“ се заменува со бројот „110“ и во точка 3 бројот „100“ се заменува со бројот „120“.

## Член 2

Во член 37, точка 1, бројот „250“ се заменува со бројот „300“; во точка 2 броевите „251—300“ се заменуваат со броевите „300,01—350“ и во точка 3 броевите „301—350“ се заменуваат со броевите „350,01—400“.

## Член 3

Член 38 се менува и гласи:

„Додатокот на деца на корисниците изнесува:  
1. за I цензусна група:

— за првото дете	66,00 динари месечно
— за второто дете	60,00 динари месечно
— за третото дете	50,00 динари месечно
— за четвртото дете	44,00 динари месечно
— за секое натамошно дете	35,00 динари месечно

2. За II цензусна група:

— за првото дете	46,00 динари месечно
— за второто дете	42,00 динари месечно
— за третото дете	35,00 динари месечно
— за четвртото дете	31,00 динари месечно
— за секое натамошно дете	25,00 динари месечно

3. За III цензусна група:

— за првото дете	26,00 динари месечно
— за второто дете	24,00 динари месечно
— за третото дете	20,00 динари месечно
— за четвртото дете	18,00 динари месечно
— за секое натамошно дете	14,00 динари месечно

## Член 4

Во член 56, став 2 бројот „0,4%“ се заменува со бројот „0,5%“.

## Член 5

Во член 59 бројот „0,4%“ се заменува со бројот „0,5%“.

## Член 6

Овој закон влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1971 година.

246.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декември 1970 година.

Број 03-5263  
28 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ**

## Член 1

Во Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 2/69) во член 2 стапката „1, 2“ се заменува со „1, 6“.

## Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Од републичкиот придонес од личен доход од работен однос се издвојува 25% како приход на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа, а од остатокот се отстапува на општината на чие подрачје се остварува и тоа: на општината Скопје 41%, а на другите општини 80%.“

Од републичкиот придонес од личен доход од земјоделска дејност се отстапува 60% на општината на чие подрачје се остварува“.

## Член 3

Во членот 7 износот „20.000“ се заменува со „25.000“.

## Член 4

Во член 8, став 1, износот „2.000“ се заменува со „3.000“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Ако членовите на домаќинството на обврзникот, во годината за која се врши облогот, оствариле приход односно доход по кој и да било основ, на обврзникот на придонесот му се признава на име олеснување разликата меѓу вкупниот износ на олеснувањето, и приходот што го оствариле сите членови на домаќинството“.

Став 2 станува став 3.

## Член 5

Член 10 се менува и гласи:

„Придонесот од вкупниот приход на граѓаните се плаќа по следните стапки:

Ако основницата на придонесот изнесува динари	Се плаќа на име придонес (износ и стапка)	Основница преку
5.000	3 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	
5.000 — 10.000	150 4 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	на вишок. над 5.000
10.000 — 15.000	350 6 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 10.000
15.000 — 20.000	650 8 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 15.000
20.000 — 25.000	1.050 11 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 20.000
25.000 — 30.000	1.600 14 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 25.000
30.000 — 35.000	2.300 18 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 30.000
35.000 — 40.000	3.200 22 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 35.000
40.000 — 45.000	4.300 27 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 40.000
45.000 — 50.000	5.650 32 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 45.000
50.000 — 55.000	7.250 37 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 50.000
55.000 — 60.000	9.100 42 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 55.000
60.000 — 65.000	11.200 48 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 60.000
65.000 — 70.000	13.600 54 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 65.000
70.000 — 75.000	16.300 60 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 70.000
75.000 — 80.000	19.300 66 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 75.000
преку 80.000	22.600 75 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	„ 80.000“

## Член 6

Овој закон влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1970 година.

## 247.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декември 1970 година.

Број 03-5261  
28 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

## Член 1

Во Законот за придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 2/69, број 14/69, број 47/69 и број 20/70), во член 10, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Се ослободуваат од плаќање придонес од земјоделство обврзниците во ридско-планинските подрачја, чиј вкупен катастарски приход не надминува 800 динари, а на кои земјоделството им е единствено занимање“.

## Член 2

Во член 11, ставовите 4 и 5 се бришат.

## Член 3

По член 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:  
„Ридско-планински подрачја, во смисла на овој закон, се подрачја во кои претежниот дел од површините се со ридско-планински релјеф или пашишта.“

Катастарските општини, кои имаат ридско-планински карактер, ги определува општината“.

## Член 4

Член 21 се менува и гласи:

„Придонес од занаетчиска дејност, според вистинскиот доход плаќаат лицата кои самостојно и трајно вршат производна занаетчиска дејност.“

Придонес од занаетчиска дејност, според годишна паушална основица, плаќаат лицата кои самостојно и трајно вршат услужна занаетчиска дејност.

За определени услужни занаетчиски дејности и обврзници, како и за други стопански дејности и обврзници, општината може да пропише придонесот да се плаќа според вистинскиот доход.

Општината може да пропише придонес од занаетчиство, според годишна паушална основица, да плаќаат и лица кои вршат производна занаетчиска дејност за неспособните потреби на граѓаните, доколку не користат дополнителна работна сила од други лица“.

## Член 5

Член 23 се менува и гласи:

„Општината со свои прописи определува кои обврзници на придонесот односно данокот се должни да водат работни книги или само одделни книговодствени евиденции.“

Обврската за водење на работни книги се устанува со посебно решение на општинскиот орган на управата за приходи“.

## Член 6

Во член 28 точката „д“ се брише.

## Член 7

Во член 32, по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Републичкиот секретар за финансии ќе го пропише начинот на водење на работните книги“

## Член 8

Член 64 се менува и гласи:

„Граѓаните што имаат поголеми орудиија за производство во земјоделството, хибридна лоза, товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила плаќаат данок на орудиијата за производство во земјоделството, на хибридна лоза, на товарните друмски моторни и приклучни возила и на комби-возилата.“

За поголеми орудиија, во смисла на претходниот став, се сметаат тракторите над 50 кс, комбајните со зафат над 365 см и вршалките над 10 тони на ден.

Висината на данокот го пропишува општината според капацитетот на орудиијата, односно по чокот на хибридна лоза“.

## Член 9

Во точка 2 на член 94, износот „500“ се заменува со „1.000“, а точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „доколку земјоделската дејност му е единствено занимање“.

## Член 10

По член 96 се додава нов член 96-а, кој гласи:

„Општината може да пропише олеснување во вид на намалување на придонесот од земјоделство на обврзник-земјоделски осигуреник, ако во текот на обложната година имал поголеми трошоци за лекување односно погреб на член на домаќинството“.

## Член 11

Овој закон влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

248.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декември 1970 година.

Број 03-5260  
28 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО**

## Член 1

Во Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало („Службен весник на СРМ“, бр. 37/66, 3/68, 26/68, 45/68, 17/69 и 8/70) во член 1 се вршат следните измени:

Став 1 се менува и гласи:

„Се воведува републички данок на промет на стоки на мало“;

— во став 2 се бришат зборовите „во 1968, 1969 и 1970 година“.

## Член 2

Член 2 се менува и гласи:

„Приходите што ќе се остварат од републичкиот данок на промет на стоки на мало се отстапуваат:

- на Републичката заедница за образование и воспитување во износ од 54<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, и
- на посебна сметка на Републиката за нестопански инвестиции, во износ од 46<sup>0</sup>/<sub>0</sub>“.

## Член 3

Овој закон влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

249.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ПРИМАЊАТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ЗА РАБОТА ПОДОЛГА ОД ПОЛНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за распределба на средствата од придонесот од личен доход од работен однос на примањата на уживателите на пензии и за работа подолга од полното работно време,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декември 1970 година.

Број 03-5264  
28 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ПРИМАЊАТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ЗА РАБОТА ПОДОЛГА ОД ПОЛНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ**

## Член 1

Во Законот за распределба на средствата од придонесот од личен доход од работен однос на примањата на уживателите на пензии и за работа подолга од полното работно време („Службен весник на СРМ“ бр. 27/68), член 1 се менува и гласи:

„Остварените средства од Републичкиот придонес од личен доход од работен однос по одделна стапка на примањата на уживателите на пензии и за работа подолга од полно работно време, се отстапуваат на Републичката заедница на образованието“.

## Член 2

Во член 2, став 1, алинеја прва процентот „80<sup>0</sup>/<sub>0</sub>“ се заменува со „70<sup>0</sup>/<sub>0</sub>“.

Алинеја втора се менува и гласи:

— 30<sup>0</sup>/<sub>0</sub> за подобрување на материјалната состојба на студентите за сместувањето и исхраната опремување и други инвестициони вложувања за студентскиот стандард.

## Член 3

Овој закон влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

250.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1971 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декември 1970 година.

Број 03-5262  
28 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**ЗАКОН****ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА****Член 1**

Средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството во 1971 година ќе се користат за финансирање односно кредитирање на следните намени:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. за финансирање на патната мрежа во СРМ до  | 26,95 мил. дин. |
| 2. за финансирање на рударските истражувања до  | 15,30 " "       |
| 3. за финансирање на научно-истражувачките работи до  | 5,00 " "        |
| 4. за кредитирање на побрзиот развој на недоволно развиените краишта до   | 10,00 " "       |
| 5. за финансирање на образованието на стручните кадри во стопанството до  | 9,00 " "        |
| 6. за плаќање на додатни камати по кредитите за инвестиционо вложување, утврдени со Законот за издвојување на средства за додатна камата до | 4,00 " "        |
| 7. за плаќање анuitети по кредити чиј должник е СРМ до  | 7,10 " "        |
| 8. за довршување на изградбата на пороите по мелиоративните системи во СРМ до   | 6,50 " "        |
| 9. за финансирање премерот на земјиштето во СРМ до  | 4,50 " "        |
| 10. за учество на Републиката во изработката на студија за водостопанска основа до  | 0,75 " "        |
| 11. за учество на Републиката во изработката на студија за регионален просторен урбанистички план на туризмот до                            | 2,60 " "        |
| 12. за учество на Републиката во довршувањето на ТТ врски до  | 4,00 " "        |
| 13. за давање на кредити за санации и кредити за трајни обртни средства на стопанството и тоа преку Стопанската банка — Скопје до           | 20,00 " "       |
| 14. за финансирање на пошумувањето до   | 2,70 " "        |
| 15. за други плаќања (за печатење на обврзници за заемот, за зголемување на запосленоста, провизии на банките и сл.) до                     | 1,60 " "        |

**Член 2**

Средствата од член 1 на овој закон, освен средствата од точките 6, 7, 13 и 15, се доделуваат и ќе се користат на начин и под условите утврдени во одделни закони, а според програмите што ќе ги одобри Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Користењето и распоредот на средствата од член 1 на овој закон за намената од точка 4 ќе се регулира со донесувањето на општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 година.

**Член 3**

Распределените средства со овој закон на корисниците ќе им се даваат во еднакви тримесечни износи и тоа на 1 април, 1 јули, 1 октомври и 31 декември 1971 година.

По исклучок на став 1 од овој член, во еднакви месечни износи ќе можат да го користат утврдениот износ само корисниците за намените од точките 5 и 9 на член 1 од овој закон.

**Член 4**

Кредитот за санации и за трајни обртни средства, на Стопанската банка — Скопје ѝ се одобрува со рок на враќање од 15 години и со каматна стапка од 2% годишно.

Кредитот за довршување изградбата на пороите во мелиоративните системи во СРМ, на Републичкиот фонд за води му се одобрува со рок на враќање од 30 години и со каматна стапка од 3% годишно.

Договорите за кредитите од став 1 и 2 на овој член со корисниците, во името на Социјалистичка Република Македонија, ќе ги склучи републичкиот секретар за финансии.

**Член 5**

Овој закон влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**251.**

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и на граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, УСТАНОВИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 1971 ГОДИНА**

1. Обезбедување девизи за потребите на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и граѓанските правни лица, во периодот јануари — март 1971 година ќе се врши привремено во износ од 30% од девизите распоредени со Одлуката за распоред на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1970 година („Службен весник на СРМ, бр. 8/69).

2. Се овластува Извршниот совет, во рамките на девизите утврдени во точка 1 од оваа одлука, да изврши распоред по корисници, за стоковни и нестоковни плаќања.

3. Привремено одобрените девизи со оваа одлука претставуваат аконтација на девизите што ќе бидат распоредени со одлуката за 1971 година.

4. Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-5211  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**252.**

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичката управа, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Соборот на општините одржана на 24 декември 1970 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

I. За претседател на Републичкиот совет за координација на научните дејности се именува академикот д-р инженер **ТОРГИ ФИЛИПОВСКИ**, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

II. За членови на Републичкиот совет за координација на научните дејности се именуваат:

1. **ВАСИЛ ТРЧКОВ**, инженер во рудниците во Злетово — „Сага“;
2. **ГУРО ПЕТРОВ**, инженер во ОХИС;
3. **ДРАГОЉУБ ПОПОВИЌ**, декан на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје;
4. **ДРАГАН ВАСИЛЕВ**, дипломиран хемичар на работа во фабриката „Борис Кидрич“ — Т. Велес;
5. **ДРАГИ ТРАЈАНОВСКИ**, потпретседател во Стопанската комора на Македонија;
6. д-р **ИСАК ТАЏЕР**, професор на Медицинскиот факултет во Скопје;
7. д-р **ЈОРДАН ПОП-ЈОРДАНОВ**, на работа во Институтот „Винча“;
8. академикот д-р **КИРО МИЉОВСКИ**, амбасадор на СФРЈ во Бугарија;
9. д-р **КИРИЛ МИЦЕВСКИ**, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје;
10. инженер **ЉУБЕ ПЕТРОВ**, технички директор во „Тетекс“ — Тетово;
11. **МИХАЈЛО ШИШКОВСКИ**, инженер во рудници и железарница „Скопје“ — Скопје;
12. д-р **ПЕТАР ЈАНУРА**, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;
13. д-р **РАДА УТРИНОВА**, професор на Филозофскиот факултет во Скопје;
14. д-р **РИСТО ВУЗАЛКОВСКИ**, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје;
15. д-р **СТЕФАН ГАБЕР**, професор на Правниот факултет во Скопје;
16. инженер **СТЕВО ТРАЈКОВ**, професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје;
17. д-р **СТАНИМИР ЈОВАНОВСКИ**, професор на Електро-машинскиот факултет во Скопје;
18. д-р **ХРИСТО ПОЉАНСКИ-АНДОНОВСКИ**, професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-5268  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев**, с. р.

**253.**

Врз основа на член 50, став 3 и член 130, став 1 точка 4 од Законот за здравството, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Соборот на општините одржана на 24 декември 1970 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ НА СРМ — СКОПЈЕ**

I. За членови во Советот на Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје се именуваат:

1. **АЦО АРСОВСКИ**, началник во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
2. **ВЕРА ТЕРЗИЈЕВА**, дипломиран правник, на работа во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет;
3. **МИЦЕ МИТРУШЕВСКИ**, општествено-политички работник и повеќекратен дарител на крв; и
4. **СОФЕ ДИМИТРОВСКИ**, општествено-политички работник во Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-5266  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев**, с. р.

**254.**

Врз основа на член 50, став 3 и член 130, став 1, точка 3 од Законот за здравство, Собранието на СРМ, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Соборот на општините одржана на 24 декември 1970 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ — СКОПЈЕ**

I. За членови во Советот на Институтот за туберкулоза на СРМ — Скопје се именуваат:

1. д-р **Веселинка Николова**, фтизиолог на работа во Здравствениот дом — Скопје;
2. д-р **Вера Талева**, педијатар на работа во Градската болница — Скопје;
3. **Нада Гавриловиќ**, професор во училиштето за санитарни техничари — Скопје;
4. **Перо Узунов**, дипломиран економист, на работа во Републичкиот завод за социјално осигурување; и
5. **Предраг Петровски**, претседател на Комисијата за животни и работни услови на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-5267  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев**, с. р.

255.

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за републичката управа, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 декември 1970 година, и на седницата на Соборот на општините одржана на 24 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

I. За претседател на Комитетот за физичка култура се именува ЖИВКО ВАСИЛЕВСКИ, член на Извршниот одбор на Републичката конференција на ССРМ.

II. За членови на Комитетот за физичка култура се именуваат:

1. БЛАГОЈА ЦВЕТКОВСКИ, претседател на Здружението на педагозите на физичка култура;
2. ВЕСЕЛИН ТОФОВСКИ, референт по физичка култура во Општинското собрание — Прилеп;
3. ГОРГИ СИМЕОНОВ, член на Претседателството на ЦК СКМ;
4. ЖОРДАН ИВАНОВСКИ, новинар во „Нова Македонија“;
5. ЈОНЧЕ ДОНЕВСКИ, советник во Заводот за школство во Битола;
6. ИВАН ПАНОВСКИ, професор по физичка култура на Универзитетот во Скопје;
7. КЛИМЕ ЗАРОВ, дипломиран инж. архитект од Охрид;
8. МИКЛЕ МИШЕВСКИ, секретар на СОФКА;
9. МЕТОДИЈА ПЕТРОВСКИ, потпретседател на Општинското собрание — Куманово;
10. КАСАМ МУРСЕЛИ, потпретседател на Општинското собрание — Тетово;
11. КАТИЦА ДИМОВА, професор на Вишата фискултурна школа;
12. МЕТОДИ ШИШКОВ, професор во гимназијата во Штип;
13. ПАНТА ПОЛЕНАК, адвокат во Скопје;
14. РОКСАНДА ИВАНОВА, наставник по физичко воспитување во гимназијата „Никола Карев“ — Скопје;
15. РИСТЕ РИСТЕВСКИ, претседател на Општинскиот синдикален совет — Титов Велес;
16. СТЕВО КУЗМАНОВИЌ, потполковник на ЈНА;
17. ТАКИ ЦИКОВ, професор по физичко воспитување и член на Претседателството на СОФКА;
18. МУЧА ФЕМИ, потсекретар во РСВР.

III. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-5269  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

256.

Врз основа на член 109, став 9 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 24 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА

##### I

Се дава согласност на Одлуката за стапката на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1971 година, што ја донесе Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година.

##### II

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-5238  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

257.

Врз основа на членот 22 став 1 точка 3 и членот 110 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА

##### I

Стапката на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1971 година се определува на 8,5% од личниот доход и другите примања кои служат за утврдување на пензиската основа според посебните прописи односно со закон или договор утврдени единствени основици за определување на правата и придонесите.

##### II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3068/1  
9 декември 1970 година  
Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.

258.

Врз основа на член 109, став 9 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 24 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА**

#### I

Се дава согласност на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1971 година, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје на седницата одржана на 9 декември 1970 година.

#### II

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Број 03-5231  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

259.

Врз основа на членот 22 став 1 точка 3, членот 109 став 3 и членот 113 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје на седницата одржана на 9 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА**

#### I

Додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување, кој служи за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување во 1971 година, плаќаат сите работни организации опфатени со оваа одлука, внатре во гранките на дејностите предвидени со Одлуката за определување гранки, групи, односно подгрупи на дејности во кои може да се опре-

дели додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување и утврдување на критериумите за определување височината на придонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 40/68).

#### II

Врз основа на критериумите определени со горната одлука, додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување во определена височина за 1971 година плаќаат следниве организации:

Шифра на стопанската дејност	Организација
	1. По стапка од 0,20%
116—18	Рудници за експлоатација и оплеменување на неметални сировини „Партизан“ — Прилеп
116—18	Рудници за неметали „Огражден“ — Струмица
117—61 117—70	Автопретпријатие „11 Октомври“ — Скопје Ф-ка за метален намештај „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес
122—21	ДИП „Треска“ — Скопје со сите погони во Републиката
515—10	Автотранспорт — Прилеп
	2. По стапка 0,30%
115—18	Хемиско-електро-металуршки комбинат „Југохром“ — Јегуновце
121—13	Ф-ка за вар „Превалец“ — Титов Велес
121—20	Керамичка ф-ка „Брегалница“ — с. Кучичино — Кочани
121—20	Керамичка ф-ка „Еленица“ — Струмица
124—20	Памучна индустрија „Македонка“ — Штип
124—60	Ф-ка за чорапи и трикотажа „Црвена Звезда“ — Скопје
125—13	Ф-ка за кожи „Борис Кидрич“ — Битола
127—10	„Жито Македонија“ — филијала — Куманово
127—10	„Жито Македонија“ — филијала — Тетово
127—10	„Жито Македонија“ — филијала — Гостивар
129—10	„Југо-тутун“ Здружено претпријатие — Скопје организација во состав — Тетово
211—13	ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш
412—10	Градежно претпријатие „Маврово“ — Скопје со сите градилишта во Републиката
412—10	Градежно претпријатие „Бетон“ — Скопје — со сите градилишта во Републиката
412—10	Градежно претпријатие „Гранит“ — Скопје — со сите градилишта во Републиката
412—10	Градежно претпријатие „Пелагонија“ — Скопје со сите градилишта во Републиката
412—10	Градежно претпријатие „Вардар“ — Скопје
515—10	Претпријатие за транспорт — Битола
611—13	Трговско претпријатие „Прехрана“ — Битола
612—11	(127—10) „Жито Македонија“ — филијала — Битола
724—60	Конфекција „Солидност“ — Прилеп
724—80	Индустриско претпријатие за производство на персиски килими и конфекција „Пролетер“ — Гостивар
812—30	Управа за градска чистота — Скопје
812—50	Паркови и зеленило — Скопје
	3. По стапка од 0,40%
111—40	„Електро-Македонија“ — Скопје, дистрибутивен произведен погон — Прилеп
121—20	Керамична ф-ка „Киро Чучук“ — Титов Велес
124—30	Волнарски комбинат „Т. Ц. Мерџан“ — Тетово со сите погони



- 127—10 „Жито Македонија“ — филијала — Скопје  
 127—31 „Конзерва-Експорт“ — Скопје ф-ка за конзерви „Пелагонија“ — Битола  
 127—31 Ф-ка за црвен пипер и конзерви „Зора“ — Гевгелија  
 211—10 Земјоделски комбинат „Вардар“ — Градско  
 211—11 ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје со сите погони  
 211—11 ЗИК „Тетово“ — Тетово со сите погони  
 213—10 Здружено водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани  
 412—10 Градежно претпријатие „Новоградба“ — Скопје  
 412—10 Градежно претпријатие „Прилепец“ — Прилеп  
 412—10 Градежно претпријатие „Љуботен“ — Тетово

## 4. По стапка од 0,50%

- 117—52 Претпријатие за оправка на шински возила „Колска“ — Титов Велес  
 121—11 Трговско претпријатие „Вардар“ увоз-извоз — погон за мермери „Мермер“ — Прилеп  
 412—10 Градежно претпријатие „Трудобеник“ — Охрид

## 5. По стапка од 0,60%

- 116—18 Рудници за талк „Димче Мирчев“ — Титов Велес  
 116—40 Ф-ка за огноотпорни материјали „Силика“ — Гостивар  
 120—51 Ф-ка за сапун „Цветан Димов“ — Скопје  
 129—10 Тутунски комбинат Прилеп  
 131—10 Претпријатие за истраги „Алшар“ — Кавадарци  
 211—11 ЗИК „Црвена Звезда“ — Штип  
 211—30 ЗЗ „Ванчо Трајков“ — Пробиштип  
 311—10 Шумско производно претпријатие „Галичица“ — Охрид  
 612—11 (127-10) „Жито Македонија“ филијала — Прилеп  
 612—22 Трговско претпријатие „Скопски Магазин“ — Скопје

## 6. По стапка од 0,70%

- 122—21 ШИК „Кајмакчалан“ — Битола  
 124—40 Свиларски комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес  
 211—11 ЗК „Повардарие“ — Неготино  
 211—18 ЗИК „Лозар“ — Титов Велес  
 412—10 Градежно претпријатие „Козјак“ — Куманово  
 511—10 ЖТП — Скопје со сите секции во Републиката, освен градежен погон  
 611—12 Трговско претпријатие „Малина“ — Титов Велес  
 740—10 Градежно занаетчиско претпријатие „Ремонт“ — Скопје

## 7. По стапка од 0,80%

- 115—18 Рудници и индустрија за хром, антимон и арсен „Радушана“ — Горче Петров — Скопје  
 116—18 Рударско претпријатие за неметали „Опалска Бреча“ Куманово  
 129—10 Тутунов комбинат „Благоја Деспотовски — Шовељ“ — Скопје со сите погони  
 129—10 „Југо-тутун“ — Скопје организација во состав „Нада Бутничкошарева“ — Титов Велес  
 129—10 „Југо-тутун“ — Скопје организација во состав — Штип  
 129—10 „Југо-тутун“ — Скопје организација во состав — Битола  
 412—23 ЖТП — Скопје градежен погон за одржување на пруги во експлоатација — со сите секции во Републиката

- 611—22 Стопанско претпријатие „Едипство“ — с. Скудриње — Гостивар  
 620—30 Хотелско претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес

## 8. По стапка од 0,90%

- 115—12 Рудници за олово и цинк „Злетово“ — Саса — Пробиштип  
 116—13 Рудници за неметали „Силекс“ — Кратово  
 121—20 Индустриско претпријатие за градски материјали „Вардар“ — Гостивар  
 129—10 Претпријатие за обработка и производство на тутун Крушево  
 129—10 Тутунов комбинат — Куманово

## III

Работните организации кои запослуваат инвалиди на трудот од П и Ш категорија на инвалидност со полно работно време можат да бараат намалување на стапката на додатниот придонес од точка П на оваа одлука и тоа за:

— 10% ако во просек запослуваат еден инвалид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници;  
 — 15% ако во просек запослуваат еден инвалид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници, и  
 — 20% ако во просек запослуваат еден инвалид на трудот до 50 активни осигуреници.

Во бројот на запослени инвалиди на трудот не влегуваат оние кои работната организација е должна да ги запослува во смисла на членот 116а став 1 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67 и 23/67).

## IV

Работните организации опфатени со оваа одлука кои во текот на 1971 година ќе ја променат својата дејност (шифра), додатниот придонес ќе го плаќаат според стапките определени за дејноста по која биле регистрирани во 1970 година. За работните организации опфатени со оваа одлука кои во 1971 година ќе се интегрираат, височината на стапката на додатниот придонес ќе ја определи надлежен комунален завод за социјално осигурување — Скопје, и истата не може да биде поголема од највисоката стапка определена за интегрираните организации од подрачјето на СР Македонија.

## V

Измени на стапките односно престанување на обврската за плаќање на овој придонес поради знатно изменети услови односно околинсти кај поедини организации, одлучува комуналниот завод по службена должност или на предлог на заинтересираната организација.

Намалените стапки на додатниот придонес според оваа одлука се применуваат од првиот ден на наредниот месец по поднесување на барањето за намалување стапката на додатниот придонес.

## VI

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување по стапките од точка П на оваа одлука се пресметува од основицата од која се пресметува и основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување.

## VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3069/1  
 9 декември 1970 година  
 Скопје

Претседател,  
 Мара Минанова, с. р.

260.

Врз основа на член 109, став 9 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година, донесе.

### ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1971 ГОДИНА**

I

Се дава согласност на Одлуката за стапките на додатниот придонес за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување, што произлегуваат од сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1971 година, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје на седницата одржана на 9 декември 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Број 03-5232  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

261.

Врз основа на членот 22 став 1 точка 3 и членот 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1971 ГОДИНА**

I

Додатен придонес за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница, плаќаат сите организации во кои има работни места односно работи на кои, според Законот за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, стажот на осигурувањето на осигурениците се смета со зголемено траење.

II

Додатниот придонес од точка I на оваа одлука го плаќаат организациите по стапка од:

а) 4,25% за работниците запослени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се сметаат како 18 месеци стаж на осигурување;

б) 2,83% за работниците запослени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување;

в) 2,13% за работниците запослени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;

г) 1,42% за работниците запослени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

III

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување по стапките од точка II на оваа одлука, се пресметува од износот на бруто личниот доход на работниците запослени на работни места односно работи на кои стажот на осигурувањето им се смета со зголемено траење.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА  
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3070/1  
9 декември 1970 година  
Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.

262.

Врз основа на член 109, став 9 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПОПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕСРЕКА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1971 ГОДИНА**

I

Се дава согласност на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест за 1971 година, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Број 03-5233  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## 263.

Врз основа на членот 22 став 1 точка 3, членот 112 точка 3, и членот 113-а став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПОПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕСРЕКА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1971 ГОДИНА**

## I

Со оваа одлука се утврдува бројот на групите во кои зависно од степенот на настапувањето на инвалидност или телесно оштетување поради несреќа на работа или заболување од професионална болест, се распоредуваат работните места, определуваат критериумите за распоредување на работните места во групи и стапките на додатниот придонес за одделни групи на работни места.

## II

Зависно од степенот на опасноста од настапување на инвалидност или телесно оштетување поради несреќа на работа или заболување од професионална болест, работните места, во рамките на Републиката, се распоредуваат во пет групи според следниве критериуми:

I група — на работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на Републиката, изнесува од 5 до 20;

II група — на работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на Републиката, изнесува од 21 до 40;

III група — на работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на Републиката, изнесува од 41 до 60;

IV група — на работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на Републиката, изнесува од 61 до 80, и

V група — на работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на Републиката, изнесува над 81.

## III

Според утврдените критериуми во претходната точка, работните места се распоредуваат по групи и тоа:

## I — група

1. Автомеханичари и механичари во индустријата, рударството, градежништвото и сообраќајот
2. Алатничари во индустријата
3. Армирачи
4. Бетонирци
5. Брусачи на метали
6. Брусачи и гравери на стакло
7. Водоинсталатери во градежништвото и занаетчиството
8. Водители на печки (феролегури)
9. Возачи — шофери во градежништвото и сообраќајот
10. Гранулаш на камен
11. Гланзање на фон, бранзули и ликоване пети во индустријата за чевли
12. Електричари во индустријата, рударството, градежништвото и занаетчиството
13. Електромонтери
14. Заварувачи и електрозаварувачи
15. Зидари и тесари во градежништвото
16. Изолатори на цевки во металната индустрија
17. Кранисти (возачи на кран) и крановодители во индустријата и градежништвото
18. Крчачи, сортирачи и чистачи на ферохром
19. Кончари (предпредење и предкаење)
20. Кројач (прогресер и бансекист) и кројач на лице и постава во текстилната и чевларската индустрија
21. Кочничари во железничкиот сообраќај
22. Ливци во металната индустрија
23. Лимари и автолимари
24. Ложачи — котлари на парни котли
25. Ложачи на генератори во индустријата за стакло
26. Маневристи во железничкиот сообраќај
27. Машинобравари и бравари
28. Машинисти, багеристи и трактористи во индустријата, градежништвото, рударството и земјоделието
29. Мајстори и одделенски водачи во текстилната индустрија
30. Машиновоѓи на парна локомотива
31. Млиначи на руда и други суровини
32. Млиначи — воденичари во прехранбената индустрија
33. Минери во рударството и градежништвото
34. Металостругари (дрлари и фрезачи)
35. Моторовоѓи на дизел локомотиви
36. Општи и транспортни работници (во сите гранки — освен во земјоделието)
37. Печки во коморни и тунелски печки (феролегури)
38. Полнач на бубњеви во индустријата на порцелан
39. Полирци на метали
40. Подикувачи на цевки во металната индустрија
41. Предачки и смалки
42. Предпедачи во текстилната индустрија
43. Пресувач на шамотна стока и плочици во индустријата на порцелан
44. Припремачи на суровина во индустријата за стакло
45. Работници и водачи на машини за изработка на цигари
46. Ракувачи со машини во дрвната индустрија (со циркулар, брента, гатер, клатна и кружна пила и др.)
47. Секачи на дрва со секира во шумарството
48. Стакло дувачи и пом. стакло дувачи
49. Столари во дрвната индустрија (машински)
50. Текстилни работници во хемиската индустрија
51. Тесари и пом. тесари на мермер
52. Ткаачи (на еден, два и повеќе разбои)
53. Топари и пом. топари во индустријата за стакло
54. Ферментатори во индустријата за тутун
55. Хагеристи и пом. хагеристи
56. Хемиски работници во хемиската индустрија
57. Храначи на пасажни и тунелски печки

58. Чистачи на машини и ткаенини во памучната индустрија  
 59. Шаржирачи на печки (пржење во печки)  
 60. Шлајфери, гатеристи, жичари, фрезачи и монтери на мермер

## II група

1. Бојачи во текстилната индустрија
2. Бушачи (копачи) и пом. бушачи (пом. копачи) во рударството (мајски раб.)
3. Вагачи на готови производи (феролегури)
4. Возачи и фрлачи на руда во рударството (јамски работници)
5. Возачи на јал машини (феролегури)
6. Влчачи, чешлари, сортирачи, сушари и перачи на волна во текстилната индустрија
7. Довезувачи на трупи во дрвната индустрија
8. Дозери (рачно и машински) во индустријата за огнестпорни материјали
9. Изливачи на карбитни печки и феролегури
10. Истоварувачи на готова стока во индустријата за порцелан
11. Камефоресци
12. Машинистери и пом. машинистери во рударството
13. Миенење на шишиња во маслодајната индустрија
14. Монтери во металната индустрија
15. Надворешни возачи на руда
16. Пакувачи на готова стока во индустријата за порцелан, феролегури, цемент и индустријата за стакло
17. Печалчи и слагачи во ринг во индустријата за градежни материјали
18. Полнење на масло со шише
19. Пресачи (штансери) во индустријата
20. Работници на филтер преси во индустријата за порцелан
21. Сетачи на дрва со моторна пила во шумарството
22. Тесари и пом. тесари во рударството (јамски работници)
23. Фалцери, штолери, шприцери, шлајфери и сушари на кожи во индустријата за кожи
24. Флемачи во црната металургија
25. Формери на опеки (рачно и на преса) во индустријата на огноотпорни материјали
26. Храначи и ракувачи со дробилица во индустријата и рударството
27. Чистачи на шљака (феролегури).

## III група

1. Апаратери на сулфит
2. Вајцери во металната индустрија
3. Обрезувачи и роловачи (рамнење на производот) во металната индустрија
4. Управувачи и ракувачи со ножици и секачи во црната металургија

## IV група

1. Пекачи на ротациона печка
2. Ракувачи на гранулатор и ракувачи со гасна комора во индустријата за цемент

## V група

1. Граѓари и подготвувачи (припремачи) на граѓа во рударството
2. Пробадари на печки во црната металургија

## IV

Стапките на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување кои служат за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување што произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест поради работење на работни места односно работи каде постојат услови и околности што ја зголемуваат опасноста од настапување на инвалидност или телесно оштетување на работникот, се определуваат зависно од групата во која работното место е разврстено и изнесува за:

I — група	0,20%
II — група	0,30%
III — група	0,40%
IV — група	0,50%
V — група	0,60%

## V

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување по стапките определени со точка IV на оваа одлука се пресметува од бруто износот на личниот доход на работниците што работат на работните места распоредени во смисла на оваа одлука.

## VI

Работните организации односно обврзниците за плаќање на овој вид придонес должни се сами да го пресметуваат и уплатуваат додатниот придонес според работните места и стапките определени во точка III и IV на оваа одлука и тоа со посебен вирмански налог.

## VII

Работните организации односно обврзниците за плаќање на додатниот придонес кои се опфатени со Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1971 година („Службен весник на СРМ“ бр. 32/70), додатниот придонес по оваа одлука ќе го плаќаат во 50% износ предвиден во точката IV на оваа одлука.

## VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3071/1  
 9 декември 1970 година  
 Скопје

Претседател,  
 Мара Минанова, с. р.

## 264.

Врз основа на член 109, став 9 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година, донесе

## ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВНИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

## I

Се дава согласност на Одлуката за основниците и постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос, осигурени по прописите за здравствено осигурување, што ја донесе Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Број 03-5234

25 декември 1970 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

## 265.

Врз основа на членот 6 од Законот за плаќање на придонеси за социјално осигурување за определени категории лица вон работен однос — осигурени според прописите за социјално осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 37/66) и членот 76 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје на седницата одржана на 9 декември 1970 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ОСНОВИЦЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

## I

За лица на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои заради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, се пресметува и плаќа придонес за здравствено осигурување по стапка на основниот придонес за здравственото осигурување за подрачјето на соодветната комунална заедница за социјално осигурување на работниците.

Придонесот од претходниот став се пресметува на месечниот износ на стипендијата по стапка пресметана на нето — лични примања.

## II

Придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ се плаќа:

1) за лица кои по завршеното школување се наоѓаат на задолжителна практична работа или доброволна практика (волонтери), а не примаат личен доход од 36 динари;

2) за учениците во стопанството и учениците во стручните училишта со практична работа, за учениците во стручните школи и гимназиите за време на производната работа, како и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии, за време на задолжителна практика во организациите од 13 динари;

3) за учениците во стручните училишта и гимназиите и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии, кога вршат практична работа во врска со наставата од 7 динари;

4) за лицата редовно пријавени кај надлежниот завод за запослување на работниците, ако кај заводот се пријават во рок од 30 дена по престанокот на работниот однос од 40 динари;

5) за лицата кои учествуваат во младински работни акции од 13 динари;

6) за лицата кои учествуваат во организирани јавни работи, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно од 13 динари;

7) за лицата на работа кои учествуваат во организирани јавни работи и на младинските работни акции, ако не се опфатени со членот 17 од Основниот закон за здравственото осигурување од 7 динари;

8) за лицата што ќе претрпат повреда како учесници во определени јавни акции, или во вршењето на определени јавни функции или должности, ако според прописите за инвалидското осигурување за времето на таквата активност се осигурени за случај на инвалидност предизвикана со несреќа на работа од 7 динари;

9) за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување од 13 динари;

10) за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика од 36 динари;

11) за лицата редовно пријавени кај надлежниот завод за запослување на работниците по член 16 став 1 точка 5 од Основниот закон за здравственото осигурување од 27 динари;

12) за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира заводот за запослување на работниците од 11 динари;

13) за лицата странски државјани за време на школување, стручно усовршување или постдипломски студии во Југославија кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија од 36 динари;

14) за лицата кои организацијата пред воспоставувањето на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување од 36 динари;

15) за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничката обука од 7 динари;

16) за брачните другари односно родители, осигурени по член 23 точка 2 и за родители осигурени по член 25 став 2 од Основниот закон за здравственото осигурување од 28 динари;

17) за иселениците — повратници додека се редовно пријавени кај надлежниот завод за запослување на работниците од 40 динари;

18) за уживателите на илинденска пензија од 40 динари;

19) за носителите на Илинденска споменица, кои не уживаат илинденска пензија од 27 динари.

## III

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот

## IV

Со денот на применувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за основиците и постојаните износи на придонесите за социјално осигурување на одредени категории лица вон работен однос осигурени по прописите за социјалното осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 38/66, 45/68 и 43/69).

## V

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА  
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3072/1

9 декември 1970 година

Скопје

Претседател,  
**Мара Минанова, с. р.**

266.

Врз основа на член 109, став 9 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

#### I

Се дава согласност на Одлуката за придонесите за инвалидско и пензиско осигурување во постојани износи за одделни категории лица надвор од работен однос, осигурени по прописите за инвалидско и пензиско осигурување, што ја донесе Собранието на Републичката заедница на социјално осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година.

#### II

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Број 03-5235  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

267.

Врз основа на членот 6 од Законот за плаќање на придонеси за социјално осигурување за одредени категории лица вон работен однос — осигурени според прописите на социјалното осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 37/66) и членот 110 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје на седницата одржана на 9 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

#### I

За определени категории лица надвор од работен однос, придонесите за инвалидско и пензиско осигурување се пресметуваат и плаќаат според оваа одлука.

#### II

За лица кои по завршеното школување се наоѓаат на задолжителна практична работа или на доброволна практика (волонтери) придонесот за инвалидско и пензиско осигурување се определува во постојан месечен износ од 59 динари.

#### III

Придонеси за инвалидското осигурување во постојан месечен износ се плаќа:

1) за ученици во стопанството и ученици во стручните училишта со практична обука од 10 динари;

2) за ученици во стручните училишта и студенти на вишите стручни школи, високите школи, факултетите и уметничките академии, кога вршат задолжителна практична работа во училиници или работилници, или кога вршат практична работа во работни и други организации и државни органи од 10 динари;

3) за лица додека редовно се пријавени кај надлежниот завод за запослување на работниците, ако се пријавени во рок од 30 дена по престанокот на работниот однос од 17 динари;

4) за лица кои учествуваат на младински работни акции од 19 динари;

5) за лица кои учествуваат во организирани јавни работи од општо значење или во акции за спасување или одбрана од елементарни непогоди или удеси од 10 динари;

6) за лица кои во вршењето на определени јавни функции или граѓански должности по покана на државните органи од 10 динари;

7) за југословенски државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење односно здобивање со практика од 10 динари; и

8) за лица додека се наоѓаат во Југословенската народна армија на воена вежба или отслужување на воениот рок, а кои стапиле во рок од 30 дена по престанокот на работниот однос од 29 динари.

#### IV

Придонесите од претходните точки се пресметуваат и плаќаат месечно нанзад.

Доколку паушалните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

#### V

Со денот на применувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за основните и постојаните износи на придонесите за социјално осигурување на одредени категории лица вон работен однос осигурени по прописите за социјалното осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 38/66, 45/68 и 43/69).

#### VI

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3073/1  
9 декември 1970 година  
Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.

268.

Врз основа на член 109, став 9 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ И ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

##### I

Се дава согласност на Одлуката за придонесите за инвалидско и пензиско осигурување во постојани износи и за постојаните основици за пресметување на придонесите на одделни категории осигуреници, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје на седницата одржана на 9 декември 1970 година.

##### II

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-5236

25 декември 1970 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

269.

Врз основа на членот 110 став 2 и членот 186 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ И ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

##### I

За одделни категории осигуреници придонесите за инвалидско и пензиско осигурување се пресметуваат и плаќаат според оваа одлука, и тоа:

1. За домашни помошнички во работен однос што се ангажирани од приватни домаќинства или одделни лица за вршење на домашни работи придонесот за инвалидско и пензиско осигурување се определува во постојан месечен износ од 50 динари.

2. За лица запослени како уживатели на старосна пензија здобиена врз основа на пензиски стаж од 40 години (мажи) односно 35 години (жени) или соодветен стаж што се смета како полн стаж, придонесот за инвалидско осигурување се определува во постојан месечен износ од 32 динари.

3. За лица во работен однос запослени со работно време покусо од половина од полното работно време пропишано за работите кои тие ги вршат, придонесот за инвалидско осигурување се определува во постојан месечен износ од 13 динари.

4. За работниците на неплатено отсуство до 30 дена придонесот за инвалидско и пензиско осигурување се пресметува од основицата што ја сочинува аконтацијата на личниот доход во нето-износ остварена во месецот пред почетокот на користењето на неплатеното отсуство односно основата по која е утврден надоместокот место личен доход за месецот кој претходи на месецот во кој е започнато користењето на неплатеното отсуство.

##### II

Придонесите од претходната точка ќе се пресметуваат и уплатуваат според одредбите на членот 139 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување.

Доколку пашалните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определените износ на придонесот.

##### III

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќање придонеси за социјално осигурување за одделни категории осигуреници („Службен весник на СРМ“ бр. 45/68 и 43/69).

##### IV

Оваа одлука влегува во сила од наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3074/1

9 декември 1970 година

Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.

270.

Врз основа на член 109, став 9 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 декември 1970 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ И ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

##### I

Се дава согласност на Одлуката за придонесите за здравствено осигурување во постојани износи и за постојаните основици за пресметување на придонесите за одделни категории осигуреници, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Број 03-5237  
25 декември 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Мигчев, с. р.

## 271.

Врз основа на членот 76 став 3, членот 134 став 4 и членот 186 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ И ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

## I

За одделни категории осигуреници придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат според оваа одлука, и тоа:

1. За домашните помошнички во работен однос што се ангажирани од приватни домаќинства или одделни лица за вршење на домашни работи придонесот за здравствено осигурување се определува во постојан месечен износ од 34 динари.

2. За лица во работен однос запослени со работно време покусо од половина од полното работно време пропишано за работите кои тие ги вршат придонесот за здравствено осигурување се определува во постојан месечен износ од 8 динари.

3. За странските државјани во служба на меѓународни организации и установи, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет, доколку здравствено се осигурени по меѓународен договор или се колективно доброволно здравствено осигурени врз основа на членот 19 точка 4 од Основниот закон за здравственото осигурување, придонесот за здравствено осигурување се определува во постојан месечен износ од 141 динари.

4. Посебниот придонес за здравственото осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани запослени во странство, а кои живеат во Југославија, се утврдува во постојан месечен износ од 27 динари по член на семејството.

Придонесот од претходниот став се плаќа однапред во полза на Фондот на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците на чие подрачје членовите на семејството имаат постојано место на живеење.

5. За работниците на неплатено отсуство придонесот за здравствено осигурување се пресметува од основциата што ја сочинува аконтацијата на личниот доход во нето износ остварен во месецот пред почетокот на користењето на неплатеното отсуство, односно основата на која е утврден надоместокот место личен доход за месецот кој претходи на месецот во кој е започнато користењето на неплатеното отсуство.

## II

Придонесите од претходната точка ќе се пресметуваат и уплатуваат според одредбите на членот 139 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување.

Доколку пашалните придонеси за здравственото осигурување се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

## III

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќање на придонеси за социјално осигурување за одделни категории осигуреници („Службен весник на СРМ“ бр. 45/68 и 43/69).

## IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3075/1  
9 декември 1970 година  
Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.

Огласен дел

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје се води постапка по правната работа на тужителот Никола Малковски, од Скопје, ул. „801“ бр. 43 против тужената Јана Малковска, родена Неделкова, од село Шештево — Грција, сега во неизвесност, за утврдување на брак, по П. бр. 1785/70.

Се поканува тужената Јана Малковска, родена Неделкова, сега со непознато место на живеење, во рок од 30 дена да се јави или да ја достави својата точна адреса. Во противно ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ја застапува нејзините интереси во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1785 од 11. XII. 1970 год. (92)

При Окружниот суд во Скопје се води постапка по правната работа на тужителот Јовановски Добривоје, од село Горно Соње, Скопско, против тужената Јовановска родена Јанковиќ Лозица, од село Палина, Ниш, со непознато боравиште, за развод на брак по П. бр. 2190/70 година.

Се повикува тужената Јовановска род. Јанковиќ Лозица, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или да ја соопшти сегашната адреса. По истекот на овој рок на тужената ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ја застапува во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2190/70 година. (93)

При Окружниот суд во Скопје, е заведен спор по тужителот Шероли Неџми, порано од Куманово, сега на работа во Шведска, кого го застапува Лука Кукковиќ, адвокат од Белград, против туже-



ната Шероли Шефика, родена Салиевска, порано од Куманово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 55, сега со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужената Шероли Шефика, во рок од 30 дена, да се јави во Окружниот суд во Скопје или да ја соопшти својата адреса. Во противно судот ќе ја определи старател за посебен случај кој ќе ја застапува до окончување на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 956/70 година. (94)

#### ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Јован Јованов, од село Подареш, сега во Титов Велес, ул. „Даме Груев“ бр. 6, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Јованова родена Тодоровиќ Зора, сега со непознато бораиште.

Како адресата и местоживеењето на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност ќе го одреди за застапник Славе Голубовски, приправник во Окружниот суд во Штип, кој ќе го разгледува делото П. бр. 119/70.

Од Окружниот суд во Штип. (95)

#### РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 177, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес — Продавница — самопослуга број 29 во Титов Велес, ул. „Максим Горки“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови колонијално-прехранбени стоки, индустриски стоки за домаќинството, козметички и базарски стоки, парфимерија, играчки, кожна и пластична галантерија, млеко и млечни производи, живина, јајца, свежо и замрзнато месо и риба, сите видови конзервирани производи, какао производи, леб, печиво, сите видови сувомесни производи, цигари, тутунски производи, школски прибор, алкохолни и безалкохолни пијалаци, производи од стакло и керамика, емајлирани садови, сите видови електротехнички уреди за домаќинството, намештај од дрво, метал, пластика и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 1970 година.

Раководител на продавницата е Андов Стојче.

Продавницата — самопослуга број 29, во Титов Велес, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 196 од 21. VII. 1970 година. (1250)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 85, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 7, во Титов Велес, ул. „Родна Уева бб. Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијално-прехранбени производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие со индустриски стоки и колонијал, на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 1970 година.

Раководител на продавницата е Карацов Александар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 197 од 21. VII. 1970 година. (1251)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 85, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес — Продавница за колонијал во село Градско, Титоввелешко. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 1970 година.

Раководител на продавницата е Најдов Александар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 198 од 21. VII. 1970 година. (1252)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 83, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес — Продавница — самопослуга број 31, во Титов Велес, ул. „Благој Горев“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, индустриски стоки за домаќинството, козметички и базарски стоки, парфимерија, кожна и пластична галантерија, сувомесни производи, свежо и замрзнато месо и риба, овошје и зеленчук, млеко и млечни производи, живина и јајца, какао и какаови производи, производи од брашно и шеќер, леб и печиво, школски прибор, тутунови производи, алкохолни и безалкохолни производи, емајлирани садови, стакло рамно и шупливо, керамички производи, електротехнички производи за домаќинството, намештај — дрвен, метален и пластичен, и др.

Продавницата — самопослуга е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес, со одлуката бр. 01-1604 од 10. III. 1970 година.

Раководител на продавницата е Миленков Ванчо.

Продавницата — самопослуга ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 199 од 16. VII. 1970 година. (1253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 83, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал, на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес — Организација на здружен труд — Продавница за текстил број 32, во Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 23. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстил.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Вардар“ — Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал, на големо и мало, Титов Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 1970 година.

Раководител на продавницата е Бакарева Спаса.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 200 од 16. VII. 1970 година. (1254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 83, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес — Организација на здружен труд — Продавница во Титов Велес, ул. „Фонд“ бр. 19. Предмет на работењето на продавницата е промет на мале со колонијално-прехранбени индустриски стоки и технички стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Вардар“ — Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал, на големо и мало — Титов Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 1970 година.

Раководител на продавницата е Балов Томе. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 201 од 16. VII. 1970 година. (1255)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1107, страна 1653, книга V е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Универзалинвест“ — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 69. Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Универзалинвест“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 15. V. 1968 година.

Раководител на продавницата е Крсто Крстев.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1172/68 од 13. VIII. 1970 година. (1256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 368, книга VI е запишана под фирма: „Снежана“ — Трговско угостителско претпријатие — Горче Петров — Продавница во Тетово, ул. „Вардарска“ бб. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката бр. 781 од 23. VI. 1970 година, од одржаната седница на 27. II. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 525 од 14. VII. 1970 година. (1257)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 171, книга VI е запишана под фирма: „Снежана“ — трговско угостителско претпријатие — „Горче Петров — Организација на здружен труд — Продавница во село Желино, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијално-прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Снежана“ — трговско угостителско претпријатие — Горче Петров, со одлуката бр. 2097 од 1. IX. 1969 година од одржаната седница на 30. VI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Нухи Ахмет.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1162/69 од 15. VII. 1970 година. (1258)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 2. VI. 1970 година, рег. бр. 2/69, книга I е запишана под фирма: Самопослуга во Битола, ул. „Солунска“ бб, на Земјоделската задруга „Златен клас“ село Новаци, Битолско. Предмет на работењето на самопослугата е промет со колонијално-прехранбени стоки, предмети за куќни потреби, млеко и млечни производи, месо и месни производи.

Раководител на самопослугата е Тосковски Благоја.

Самопослугата е основана од Земјоделската задруга „Златен клас“, село Новаци, со одлуката бр. 538 од 2. VI. 1970 година, на задружниот совет.

Самопослугата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 325/70. (1327)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. VI. 1970 година, рег. бр. 16/70, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 8, на Земјоделско-задружниот комбинат „Аграр“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е трговија со преработки од тутун, разгледници, сувенири и вредносници и со разна ситна стока.

Раководител на продавницата е Кочевски Благоја.

Продавницата е основана од Земјоделско-задружниот комбинат „Аграр“ од Скопје, со одлуката бр. 03-4193 од 22. XI. 1969 година, на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 338/70. (1328)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. VI. 1970 година, рег. бр. 1/62, книга I е запишана под фирма: Деловна единица за стопанисување со станбени згради — Битола, на Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Битола. Предмет на работењето на Деловната единица е стопанисување со станбени згради во состав на претпријатието.

Раководител на деловната единица е Ѓорѓи Стојчевски.

Деловната единица е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Битола, со одлуката бр. 02-2256 од 23. X. 1969 година, на работничкиот совет.

Деловната единица ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 329/70. (1329)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. VI. 1970 година, рег. бр. 2/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Суводол, Битолско, на Земјоделската задруга „Златен клас“, с. Новаци. Предмет на работењето на продавницата е пролажба на колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Стојановски Јане.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Златен клас“ од село Новаци, со одлуката бр. 598 од 4. VI. 1970 година, на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 330/70. (1330)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. V. 1970 година, рег. бр. 15/70, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 103, на Индустриската за чевли „Га-

зела“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет на чевли од сопствено и туѓо производство.

Раководител на продавницата е Јорго Трпче.

Продавницата е основана од Индустријата за чевли „Газела“ од Скопје, со одлуката бр. 03-13860 од 18. II. 1970 година, на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и индустријата за чевли.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 205/70. (1331)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. VI. 1970 година, рег. бр. 18/70, книга I е запишана под фирма: Стовариште на големо и мало во Битола, ул. „Прилепска“ бб, на Трговското претпријатие „Леснина“ од Љубљана. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на големо и мало на намештај.

Раководител на стовариштето е Буковиќ Тео-дор.

Стовариштето е основано од Трговското претпријатие „Леснина“ од Љубљана, со одлуката бр. 700/ДС од 17. III. 1970 година, на работничкиот совет.

Стовариштето ќе го потпишува Хаџиевски Благоја.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 117/70. (1332)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. VI. 1970 година, рег. бр. 20/55, книга I е запишана под фирма: Продавница во село Поешево, Битолско, на Земјоделската задруга „Јанко Колевски“ од село Ивени. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени продукти.

Раководител на продавницата е Крстевски Васко.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Јанко Колевски“, с. Ивени, со одлуката бр. 54 од 19. IV. 1970 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 331/70. (1333)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VI. 1970 година, рег. бр. 22/70, книга I е запишана под фирма: Продавница број 8 во Битола, ул. „М. Богоев“ бр. 2, 4 и 6, на Индустријата за трикотажа „Личанка“ — Срб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на трикотажни и текстилни производи од сопствено производство како и продажба на производи од други производители.

Раководител на продавницата е Благоја Јанкуловски.

Продавницата е основана од Индустријата за трикотажа „Личанка“ — Срб, со одлуката бр. 2865-1-1970 година од 8. VI. 1970 год. на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја потпишува и Индустријата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 353/70. (1334)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VI. 1970 година, рег. бр. 23/70, книга I е запишана под фирма: Здружена текстилна индустрија „Битолатекс-Пелистер“ — Битола, Скратена фирма: ЗТИ „Битолатекс-Пелистер“ — Битола.

Телеграфска скратенка на претпријатието е „Битолатекс-Пелистер“ — Битола.

Предмет на работењето на индустријата е:

а) производство и продажба на разни видови предива од волна и синтетика, производство и продажба на трикотажни производи;

б) трговски промет со текстил, текстилни производи и машини за плетење.

Индустријата е основана врз основа на договорот за спојување бр. 03-1230 од 25. V. 1970 година меѓу Фабриката за чешлано волнено и синтетично предиво „Битолатекс“ — Битола и Текстилната фабрика „Пелистер“ — Битола.

Индустријата ќе ја потпишува Благој Иљовски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 320/70. (1335)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VI. 1970 година, рег. бр. 28/55, книга I е запишана под фирма: Продавница во село Загориче, Демир Хисар, на Земјоделската задруга „Илинден 1903“, село Смилево. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешани стоки.

Раководител на продавницата е Кузмановски Ацко.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Илинден 1903“, село Смилево, со одлуката бр. 03-69 од 15. VI. 1970 година на работната заедница.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 351/70. (1336)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VI. 1970 година, книга I е запишана под фирма: Бифе во Битола (во стопанскиот двор на „Автомобилт“), на Земјоделската задруга „Илинден 1903“, село Смилево. Предмет на работењето на бифето е вршење угостителска дејност.

Раководител на бифето е Егуменовски Јован.

Бифето е основано од Земјоделската задруга „Илинден 1903“, с. Смилево, со одлуката бр. 03-67 од 15. VI. 1970 година на работната заедница.

Бифето ќе го потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 352/70. (1337)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. VI. 1970 година, рег. бр. 6/57, книга III е запишана под фирма: Продавница број 7 во Охрид, ул. „Браќо Шотра“ бр. 8, на Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е вршење промет со гумени, пластични и кожни производи, фонови, земјоделска механизација и делови, како и автоделови.

Раководител на продавницата е Церо К. Косе.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид, со одлуката бр. 01-228, од 7. I. 1970 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 318/70. (1338)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VI. 1970 година, рег. бр. 36/68, книга II е запишана под фирма: Продавница во Охрид, на Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Охрид, на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет со градежни материјали.

Раководител на продавницата е Јаневски Вангел.

Продавницата е основана од Организацијата во состав за производство и обработка на тутун, со одлуката бр. 02-281/2 од 16. V. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 337/70. (1339)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. VI. 1970 година, рег. бр. 5/67, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Велгошти, на Млакарата во Охрид, на ЗИК „Скопско Поле“ од село Пстровец. Предмет на работењето на продавницата е вршење промет со колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Бретоски Иван. Продавницата е основана од ЗИК „Скопско Поле“ од село Пстровец — Млекара во Охрид, со одлуката од работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и млекарата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 326/70. (1340)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VI. 1970 година, рег. бр. 199/55, книга I е запишана под фирма: Откупна станица во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 57, на Индустријата за кожи „Борис Кидрич“ — Битола. Предмет на работењето на откупната станица е откуп на кожи и волна.

Раководител на откупната станица е Атанас Гроздановски.

Откупната станица е основана од Индустријата за кожи „Борис Кидрич“ — Битола, со одлуката од работничкиот совет бр. 20/P од 26. XII. 1969 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и индустријата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 47/70. (1341)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 4 во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 72, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 163/70. (953)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 3 во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 2, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 164/70. (954)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 17 во Битола, ул. „Стив Наумов“ бр. 15, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 165/70. (955)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата бр. 15 во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 37, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 166/70. (956)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. IV. 1970 година, рег. бр. 104/55, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Индустријата за модна конфекција и чадори „Зора“ од Охрид, уште со вршење на увоз-извоз исклучиво за свои потреби и тоа: увоз на суровини и материјали како и машини за сопствени потреби, а извоз на готови производи од сопствено производство.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 34 од 28. III. 1970 година на работничкиот совет на Индустријата за модна конфекција и чадори „Зора“ од Охрид и решението уп. бр. 06-374 од 15. IV. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 244/70. (957)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IV. 1970 година, рег. бр. 19/66, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Охрид, на Претпријатието за изработка на облека „Гуро Салај“ од Лесковац, и гласи: Продавница во Охрид, на ул. „7 ноември“ бр. 1, на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ од Лесковац.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ од Лесковац од 6. III. 1970 година и решението Фи. бр. 11 од 20. II. 1970 година на Окружниот стопански суд во Ниш.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 225/70. (959)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 198, страна 1089, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Погонот модна конфекција — Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 1, со самостојна пресметка на Волнарскиот комбинат „Тодор Ципоски-Мерџан“ — Тетово, согласно со одлуката бр. 216/20 од 21. V. 1970 година на работничкиот совет, одржаната седница на 11. V. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 264 од 25. VI. 1970 година. (1183)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 434, страна 575, книга II е запишано следното: Фирмата на Земјоделското стопанство „Анска река“ — Вандово, согласно со одлуката бр. 0202-

1170 од 14. VI. 1969 година на работничкиот совет се менува и гласи: Земјоделски комбинат „Анска река“ — Валаандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 570 од 25. XII. 1969 година. (127)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. II. 1970 година, рег. бр. 94/55, книга III е запишано следното: Се симнува присилната управа на Индустриското претпријатие „Езерка“ од Охрид.

Овластено лице за потпишување на претпријатието е инженер Блажески Ангеле Јордан, директор, и Димзов Никола Борис.

Овие промени се извршени врз основа на решението бр. 01-279 од 19. I. 1970 година на Собранието на општината Охрид и одлуката број 04-1402 од 6. XII. 1969 година на работничкиот совет на Индустриското претпријатие „Езерка“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 32/70. (589)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. VI. 1969 година, страна 522, реден број 16 е запишана промената на фирмата на Деловното здружение на организациите за производство, егренирање и промет со памук и свилени кожурци „Југопамук“ од Струмица, која ќе гласи: Деловно здружение за памук и свилени кожурци „Југопамук“, со седиште во Струмица.

Здружението донело нов основачки договор, а стариот престанал да важи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 216/69. (748)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. III. 1970 година, рег. бр. 72/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Рајчиновски Драгомир, директор на Земјоделската задруга „Кајмакчалан“, с. Вач, Битолско.

Се овластува Петровски Благоја, директор, покрај досегашниот потписник Стефановски Миле, шеф на сметководството, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 147/70. (822)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 316, страна 1043, книга II е запишано следното: Дејноста на Здруженото претпријатие за лог и преработка на риби „Дојранско Езеро“ — Нови Дојран, согласно со одлуката бр. 02-2189 на работничкиот совет, од одржаната седница на 2. X. 1969 година се проширува и со промет (откуп и пласман) на селскостопански производи, на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 113/13. V. 1970 година. (885)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. II. 1970 година, рег. бр. 24/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Фабриката за чешлано, волнено и синтетично предиво „Битолатекс“ — Битола, уште со вршење промет, на големо и мало, со текстил и текстилни производи, трикотажни производи и плетачки машини.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 110/6 од 11. I. 1970 година на работничкиот совет на Фабриката за чешлано, волнено и синтетично предиво „Битолатекс“ — Битола и решението бр. 08-489/1 од 29. I. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 55/70. (941)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IV. 1970 година, рег. бр. 28/66, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Прилеп, на Претпријатието за изработка на облека „Гуро Салај“ од Лесковац, и гласи: Продавница во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 32, а на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ од Лесковац.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет, на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ — Лесковац, од 6. III. 1970 година и решението Фи. бр. 11 од 20. II. 1970 година на Окружниот стопански суд во Ниш.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 224/70. (960)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. IV. 1970 година, рег. бр. 1/65, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Деловната единица „Македонијаплод“ — Ресен, на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен и гласи: Самостојна организација на здружен труд „Македонијаплод“, во својство на правно лице — Ресен, на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен.

Директор на Самостојната организација е Петре Сасајковски.

Потпишувањето на Самостојната организација ќе го врши Петре Сасајковски, директор.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет, на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 246/70. (961)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IV. 1970 година, рег. бр. 21/66, книга II е запишано следното: Продавницата во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 41, на Претпријатието за изработка на облека „Гуро Салај“ — Лесковац, ја менува фирмата и гласи: Продавница во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 41 на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ од Лесковац.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ — Лесковац, од 6. III. 1970 година, и решението Фи. бр. 11 од 20. II. 1970 година на Окружниот стопански суд во Ниш.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 223/70. (963)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 6/67, книга I е запишано следното: Продавницата во Битола, на Фабриката за жичени производи „Радулашка“ од Нови Београд, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 1497 од 28. III. 1970 година од „Радулашка“ — Нови Београд.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 188/70. (968)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. IV. 1970 година, рег. бр. 101/55, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Димче Могилчето“ од село Могила, Битолско, се присоединува кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ од Битола.

Земјоделската задруга „Димче Могилчето“ од село Могила престана со својата работа и се брише од регистарот на задружните организации, што го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ од Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 1 од 7. I. 1970 година од задружниот совет на Земјоделската задруга „Димче Могилчето“ село Могила и одлуката бр. 137/1 од 29. I. 1970 година на работничкиот совет на ЗИК „Пелагонија“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 153/70. (967)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 34/68, книга П е запишано следното: Продавницата во село Лабуништа, Струшко, на Универзалното претпријатие „Солидарност“ од Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединувањето кон Земјоделската задруга „Житиште“, село Мршевци — Погон „Светлост“ од село Вевчани.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 1027 од 23. VII. 1969 година на работничкиот совет на Универзалното претпријатие „Солидарност“ — Скопје и одлуката бр. 459 од 18. XI. 1969 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Житиште“, с. Мршевци.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 157/70. (969)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. IV. 1970 година, рег. бр. 11/69, книга П е запишано следното: Продавницата во село Лабуништа, на Универзалното претпријатие „Солидарност“ од Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделската задруга „Житиште“, село Мршевци — Погон „Светлост“ — с. Вевчани.

Оваа промена е извршена во регистарот врз основа на одлуката бр. 1027 од 23. VII. 1969 година на работничкиот совет на Универзалното претпријатие „Солидарност“ — Скопје и одлуката бр. 459 од 18. XI. 1969 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Житиште“ — с. Мршевци.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 158/70. (970)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 9/69, книга I е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на Гелевски Васил, раководител, за потпис на Вифето во село Новаци, на Фудбалскиот клуб „Кажмакчалан“ — Новаци.

Се овластува за потпишување на бифето Шалевски Васил, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 272/70. (976)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга П е запишано следното: Се овластува Дурдубаков Ристо, шеф на книговодството, покрај досегашните потписници Цанкоски Милан, генерален директор и Трајкоски Бранко, финансиски директор, да го потпишуваат поединечно Дрвнотранспортниот комбинат „Црн Бор“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 187/70. (977)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IV. 1970 година, рег. бр. 109/55, книга П е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Чатлески Петар, на Фабриката за селективизации „11 Октомври“ — Прилеп.

Се овластува Мрмески инженер Петар, комерцијален директор, покрај досегашните потписници

Георгиевски Димче, Мрмески Гога и Гешоски инженер Томе, да ја потпишуваат, поединечно, Фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 228/70. (978)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 18/62, книга I е запишано следното: Клубот на пензионерите во Прилеп, на Здружението на пензионерите во Прилеп, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа одлука е извршена врз основа на одлуката бр. 50 од 27. III. 1970 година на Здружението на пензионерите во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 171/70. (979)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. IV. 1970 година, рег. бр. 1/65, книга П е запишано следното: Досегашниот раководител Спасе Лазаревски се менува. За раководител е поставен Горѓи Таневски.

Се овластува Горѓи Таневски, раководител на Самостојниот погон за транспорт — Ресен, на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ — Ресен, да го потпишува погонот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 247/70. (980)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 62/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Јакуп Речи, на Земјоделската задруга „Фадил Винца“ — село Велешта.

Се овластува досегашниот потписник Муса Муча, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 170/70. (981)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 987, страна 861, книга IV е запишано следното: Шивачката задруга „Илинден“ — Скопје се преселува од ул. „515“ бр. 11 — Скопје, на булевар „ЈНА“ бр. 9, во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 7/69 од 19. V. 1970 година. (986)

## КОНКУРСИ

Комисијата за засновање и престанок на работниот однос при Средношколскиот дом „Томе Стефановски-Сеник“ Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место за издавање на Билтен на определено работно време од 6 месеци

Кандидатите покрај предвидените услови со ОЗРО, треба да имаат завршено средно образование и 2 години практика во новинско-издавачка дејност.

Покрај молбата таксирана со еден нов динар таксена марка, се доставува и документ за стручната спрема, лекарско уверение и доказ за стажот.

Некомплетираниите документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Личниот доход според Правилникот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (2087)

Врз основа на член 99 од Општите правила Конкурсната комисија на „Словенија промет“ експорт-импорт Љубљана Филијала Скопје, Булевар ЈНА бр. 68а

распишува

### К О Н К У Р С

за работно место ДИРЕКТОР НА ФИНАНСОВ СЕКТОР

Кандидатите покрај општите услови предвидени по ОЗРО треба да ги исполнуваат и овие услови:

1. Да има завршено Висока стручна спрема и 3 години работно искуство на раководни работни места.
2. Да има Виша стручна спрема и 5 години работно искуство на раководни работни места.
3. Да има средна стручна спрема со 8 години работно искуство на раководни работни места.

Пријавите заедно со потребните документи со кој се докажува дека се исполнети условите по конкурсот се поднесуваат до Конкурсната комисија на оваа Филијала.

Некомплетни документи нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Од Конкурсната комисија

Работничкиот совет при Генералната дирекција за обнова и изградба на Скопје

распишува

### К О Н К У Р С

за преизбор на раководни кадри во Генералната дирекција за обнова и изградба на Скопје

1. Помошник генерален директор — — — — — 1
2. Помошник генерален директор — — — — — 1
3. Директор на Секторот за план и финансии 1
4. Директор на Секторот за инвестиции и инвеститорски услуги — — — — — 1

У с л о в и :

Покрај општите услови предвидени со член 21 од ОЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве услови:

1. да има висока стручна подготовка (економски факултет II степен), 10 години работен стаж со најмалку 5 години на раководно работно место,
2. да има виша стручна подготовка (виша економска школа — економист или економски факултет I степен), 15 години работен стаж, со најмалку 5 години на раководни работни места,
3. да има висока стручна подготовка (економски факултет II степен), со 15 години работен стаж.
4. да има висока стручна подготовка (градежен или архитектонски дипломиран инженер), со 15 години работен стаж.

Кандидатите се должни со пријавата да приложат и писмени докази за исполнување на горенаведените услови.

Пријавите за учествување на конкурсот се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Личните доходи според Правилникот за распределба на личните доходи во Генералната дирекција.

Некомплетирани пријави нема да се земаат во разгледување.

Пријавите се поднесуваат на адреса: до Работничкиот совет на Генералната дирекција за обнова и изградба на Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138 — Скопје. (2084)

Советот на Медицинскиот центар — Прилеп

распишува

### К О Н К У Р С

за избор и реизбор на следните раководни работни места:

1. Началник на Службата за финансиско работење.
2. Началник на Службата за Медицина на трудот со професионални болести.
3. Началник на Лабораториската служба.

У с л о в и :

Под точка 1 — економски факултет и 5 години практика во сметководство или виша економска школа со 10 години практика во сметководство.

Под точка 2 — лекар специјалист по медицина на трудот.

Под точка 3 — биохемичар или фармацевт. На фармацевтот му се овозможува специјализација по биохемија.

Кандидатите молбите со потребните документи да ги доставуваат до Конкурсната комисија за назначување на раководни работни места при Медицинскиот центар — Прилеп.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (2085)

Стоматолошката клиника при Медицинскиот факултет во Скопје

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на 1 работно место забен техничар-приправник во одделението за Ортопедија на вилици и заби при Стоматолошката клиника во Скопје

У с л о в и :

Кандидатот, покрај општите услови пропишани со ОЗРО, треба да има завршено училиште за забари и забни техничари.

За прием на работа потребен е приемен испит.

Молбите, таксирани со 0,50 динари со сите потребни документи да се достават до Стоматолошката клиника при Медицинскиот факултет во Скопје, (со ознака за Конкурсната комисија).

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (2086)

### СОДРЖИНА

	Страна
236.) Закон за формирање и употреба на средствата на фондовите на заедничките резерви — — — — —	529
237.) Закон за начинот и постапката за самоуправни договарање на меѓусебните работни односи во работните организации	531
238.) Закон за водниот придонес во 1971 год.	532
239.) Закон за стимулирање талентираноста и успехот на младите — — — — —	553

240. Закон за здравственото осигурување на населението — — — — —	535	260. Одлука за давање согласност на Одлуката за стапките на додатниот придонес за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што произлегуваат од сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1971 година — — — — —	546
241. Закон за изменување и дополнување на Законот за републичките судски такси	535		
242. Закон за усогласување на пензиите на пензионирани работници кои работеле на определени должности во органите за внатрешни работи — — — — —	536	261. Одлука за стапките на додатниот придонес за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување кои произлегуваат од сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1971 година — — — — —	546
243. Закон за измени и дополнувања на Законот за воените инвалиди од војните	537		
244. Закон за изменување на Законот за определување стапката на придонесот за непосредна детска заштита и додаток на деца — — — — —	537	262. Одлука за давање согласност на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест за 1971 година — — — — —	546
245. Закон за изменување на Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата — — — — —	538		
246. Закон за изменување и дополнување на Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните — — — — —	538	263. Одлука за стапките на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест за 1971 година — — — — —	546
247. Закон за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните — — — — —	539		
248. Закон за изменување на Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало — — — — —	540	264. Одлука за давање согласност на Одлуката за стапките на додатниот придонес за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест за 1971 година — — — — —	547
249. Закон за измена на Законот за распределба на средствата од придонесот од личен доход од работен однос на примањата на уживателите на пензии и за работа подолга од полното работно време	540		
250. Закон за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1971 година — — — — —	540	265. Одлука за давање согласност на Одлуката за стапките на додатниот придонес за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест за 1971 година — — — — —	548
251. Одлука за привремено обезбедување девизи за потребите на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и граѓанските правни лица во Социјалистичка Република Македонија за периодот јануари—март 1971 година — — — — —	541		
252. Одлука за именување претседател и членови на Републичкиот совет за координација на научните дејности — — — — —	542	266. Одлука за давање согласност на Одлуката за придонесите за инвалидско и пензиско осигурување во постојани износи за одделни категории лица надвор од работен однос, осигурени по прописите за инвалидско и пензиско осигурување — — — — —	550
253. Одлука за именување членови во Советот на Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје — — — — —	542		
254. Одлука за именување членови на Советот на Институтот за туберкулоза на СРМ — Скопје — — — — —	542	267. Одлука за придонесите за инвалидско и пензиско осигурување во постојани износи за одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по прописите за инвалидско и пензиско осигурување — — — — —	550
255. Одлука за именување претседател и членови на Комитетот за физичка култура	543		
256. Одлука за давање согласност на Одлуката за стапката на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1971 година — — — — —	543	268. Одлука за давање согласност на Одлуката за придонесите за инвалидско и пензиско осигурување во постојани износи и за постојаните основици за пресметување на придонесите за одделни категории осигуреници — — — — —	551
257. Одлука за стапката на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1971 година — — — — —	543		
258. Одлука за давање согласност на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1971 година — — — — —	544	269. Одлука за придонесите за инвалидско и пензиско осигурување во постојани износи и за постојаните основици за пресметување на придонесите за одделни категории осигуреници — — — — —	551
259. Одлука за стапките на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1971 година — — — — —	544		
		270. Одлука за давање согласност на Одлуката за придонесите за здравствено осигурување во постојани износи и за постојаните основици за пресметување на придонесите за одделни категории осигуреници — — — — —	551
		271. Одлука за придонесите за здравствено осигурување во постојани износи и за постојаните основици за пресметување на придонесите за одделни категории осигуреници — — — — —	552